

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 112 Год. LXIV | Четврток, 4 септември 2008

Цена на овој број е 250 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2239. Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2007 година....	2	2244. Правилник за начин и постапка за утврдување и одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена од фотоволтаични системи.....	49
2240. Одлука за одобрување на Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2008 година.....	17	2245. Правилник за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување.....	51
2241. Правилник за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност.....	17	2246. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства.....	62
2242. Решение за спроведување на дополнителен избор за член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите од Апелационо подрачје Битола.....	49	2247. Правилник за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии.....	62
2243. Одлука за утврдување на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од фотоволтаични системи.....	49	2248. Правилник за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии.....	69
		2249. Правилник за начинот на водење на посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап.....	74
		Огласен дел	1-28

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2239.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 2007 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2007 година, што Собранието на Република Македонија ја донесе на седницата одржана на 3 септември 2008 година.

Бр. 07-3737/1
3 септември 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАВРШНА СМЕТКА
НА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2007 година се состои од:

	Планирани	Остварени
		во милиони денари
I. Вкупни приходи	116.117	119.608
- изворни приходи	113.733	117.305
- капитални приходи	564	1.397
- странски донации	1.820	906
II. Вкупни расходи	119.614	117.455
- утврдени намени	119.084	117.089
- резерви	530	366
III. Дефицит/суфицит	-3.497	2.153
Прилив	23.539	19.303
- домашни приливи	4.791	259
- странски кредити	3.571	3.643
- зголемување на депозитите	15.177	15.401
Одлив (отплата на главнина)	20.042	21.456

Член 2

Планираните и остварените приходи и приливи по извори и видови и расходи и одливи по основни намени се искажуваат во Билансите на приходите и расходите на Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2007 година (Билансите на приходите и расходите на Централниот буџет и Билансите на приходите и расходите на фондовите), и тоа:

Биланс на приходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2 0 0 7						Вкупно приходи						
		Приходи на Основен буџет и фондови	Приходи од само- финансирачки активности	Приходи од заеми	Приходи од донации	Приходи од додачи	Вкупно приходи							
		130.182.034.000	133.654.266.186	1.790.131.000	1.444.494.238	5.663.090.000	4.495.170.013	1.527.369.000	840.333.248	1.476.407.154	782.474.438	140.639.031.154	141.216.738.122	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	99.691.066.000	105.298.436.204	211.000.000	179.433.321	0	69.058.402	0	0	0	0	398.600	99.902.066.000	105.547.326.626
711	Данок од довод, од добивка и од капитални добивки	14.041.000.000	14.787.359.148	140.500.000	83.348.696	0	37.611	0	0	0	0	-939	14.181.500.000	14.870.744.516
712	Придоноси од плати за социјални фондови	31.347.246.000	34.173.134.481	0	0	0	6.624	0	0	0	0	0	31.347.246.000	34.173.141.105
714	Домашни даноци на стоки и услуги	45.040.720.000	46.226.699.370	70.500.000	64.805.541	0	69.014.167	0	0	0	0	0	399.639	45.111.220.000
715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	5.652.000.000	6.198.038.906	0	12.895	0	0	0	0	0	0	0	5.652.000.000	6.198.051.801
716	Други даноци	100.000	3.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	3.652
717	Данок на специфични услуги	0	7.226.491	0	-550	0	0	0	0	0	0	0	0	7.225.941
718	Тексти за користење или дозволи за вршење на дејност	3.610.000.000	3.905.761.294	0	31.262.453	0	0	0	0	0	0	0	3.610.000.000	3.937.023.747
719	Данок на финансиски трансакции	0	12.862	0	4.287	0	0	0	0	0	0	0	0	17.149
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	21.492.314.000	25.059.052.598	1.527.343.000	1.262.471.555	5.548.588.000	4.386.905.561	249.185.000	528.200	150.562.722	17.334.825	28.967.992.722	30.726.292.738	
721	Претприемачки приход и приход од имот	3.673.200.000	3.525.581.361	44.500.000	19.170.949	38.060.000	23.882.869	0	233.630	0	0	0	3.755.760.000	3.568.869.029
722	Тексти и надоместоци	1.500.000.000	1.684.181.570	7.842.000	13.649.515	0	23.179	0	0	0	0	0	1.507.842.000	1.697.854.263
723	Административни тексти и надоместоци	13.400.000	19.740.628	512.141.000	304.098.893	4.912.886.000	3.590.615.164	0	0	0	334.000	2.052.659	5.436.761.000	3.916.507.343
724	Други владини услуги	330.000.000	324.380.422	559.510.000	750.996.481	334.717.000	435.548.500	100.000	294.270	76.367.000	4.838.552	1.300.714.000	1.516.058.324	
725	Други недајночни приходи	15.975.714.000	19.505.168.598	403.350.000	174.555.718	262.925.000	336.835.851	249.085.000	0	73.841.722	10.443.614	16.964.915.722	20.027.003.780	
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4.091.000.000	1.394.595.114	14.000.000	2.390.875	0	501.600	0	0	0	0	0	4.105.000.000	1.397.487.588
731	Продажба на капитални средства	2.932.000.000	460.720.121	8.000.000	0	0	501.600	0	0	0	0	0	2.940.000.000	461.221.721
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	1.159.000.000	933.874.993	6.000.000	2.390.875	0	0	0	0	0	0	0	1.165.000.000	936.265.867
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	475.000.000	106.093.522	37.788.000	194.128	21.838.000	36.704.450	6.655.000	103.277.396	1.316.344.432	764.741.014	1.857.625.432	1.013.010.509	
741	Трансфери од други нивоа на власт	475.000.000	54.153.910	36.686.000	194.128	5.000.000	17.786.119	0	0	0	0	1.778.881.432	851.625.294	
742	Донации од странство	0	0	902.000	0	0	0	62.000.000	62.091.712	0	0	0	1.562.000.000	-64.496.312
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	1.500.000.000	-526.578.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	-526.578.024
751	Краткорочни позајмици во земјата	1.500.000.000	-526.578.024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	-526.578.024
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	2.862.654.000	2.071.643.380	0	4.360	0	769.445.000	430.475.454	0	0	0	0	3.632.097.000	2.502.123.194
761	Меѓународни развојни агенции	2.862.654.000	2.071.643.380	0	4.360	0	672.445.000	315.892.881	0	0	0	0	3.535.097.000	2.387.540.621
762	Странски влади	0	0	0	0	0	97.000.000	114.582.574	0	0	0	0	97.000.000	114.582.574
77	ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	50.000.000	64.241.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	64.241.820
771	Продажба на хартии од вредност	50.000.000	64.241.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	64.241.820
78	ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ	20.000.000	186.781.572	0	0	92.664.000	440.086.000	243.960.487	9.500.000	0	0	562.250.000	430.742.059	
781	Приходи од наплатени дадени заеми	20.000.000	186.781.572	0	0	92.664.000	440.086.000	243.960.487	9.500.000	0	0	562.250.000	430.742.059	

Биланс на приходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Биланс на расходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

130.182.034.000 131.074.574.911 1.790.131.000 1.204.411.848 5.663.090.000 4.026.239.798 1.527.369.000 843.703.301 1.476.407.154 751.919.459 140.639.031.154 137.900.849.316 во денари

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2 0 0 7							Вкупно расходи		
		Расходи на Основен буџет и фондови	Расходи од самофинансирани рачни активности	Расходи од заеми	Расходи од донации						
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	23.134.892.648	22.901.691.857	0	808.623.000	727.050.587	0	0	0	23.943.515.648	23.628.742.444
401	Основни плати и надоместоци	16.115.952.203	15.957.680.589	0	541.273.000	499.105.830	0	0	0	16.657.225.203	16.456.786.419
402	Придоноси за социјално осигурување од работодавачите	6.986.809.021	6.915.367.631	0	262.848.000	226.980.906	0	0	0	7.249.657.021	7.142.348.537
403	Останати придонеси од плати	32.131.424	28.643.638	0	4.502.000	963.851	0	0	0	36.633.424	29.607.489
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	440.000.000	367.453.305	0	0	0	0	0	0	440.000.000	367.453.305
412	Постојана резерва (непревидливи расходи)	210.000.000	144.380.531	0	0	0	0	0	0	210.000.000	144.380.531
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	230.000.000	223.072.775	0	0	0	0	0	0	230.000.000	223.072.775
42	СТОКИ И УСЛУГИ	26.050.993.270	25.590.878.382	1.150.296.232	2.915.909.744	2.346.551.278	301.869.000	209.915.447	743.400.752	31.162.468.996	29.290.468.027
420	Плати и дрвени расходи	768.652.438	711.949.361	100.771.994	178.890.000	135.294.891	21.410.000	7.000.021	91.913.743	54.988.407	1.161.638.175
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.999.722.866	2.935.656.948	246.993.880	331.727.000	269.460.755	7.434.000	3.707.798	30.210.033	9.380.483	3.616.077.779
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за исправи	1.304.324.903	1.276.593.867	307.231.298	222.884.140	407.497.000	319.610.313	2.373.000	1.243.646	73.988.027	28.504.819
424	Поправки и тековно одржување	1.507.003.154	1.541.176.822	118.531.283	66.522.982	247.986.000	163.202.144	2.790.000	489.532	36.936.000	3.916.141
425	Договорни услуги	18.035.523.913	17.906.332.127	271.522.040	210.889.705	1.436.837.883	2.098.566.963	209.977.000	153.689.774	404.921.243	225.503.827
426	Други тековни расходи	1.435.765.997	1.208.979.259	105.255.738	67.312.906	312.971.861	254.416.214	58.285.000	43.784.717	105.431.706	33.846.400
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ПОКАЛНАТА САМОУПРАВА	3.678.593.073	3.673.143.395	0	0	0	0	0	0	3.678.593.073	3.673.143.395
441	Дотации од ДДВ	817.000.000	817.000.000	0	0	0	0	0	0	817.000.000	817.000.000
442	Наменски дотации	1.373.638.601	1.368.202.255	0	0	0	0	0	0	1.373.638.601	1.368.202.255
443	Блок дотации	1.487.954.472	1.487.941.140	0	0	0	0	0	0	1.487.954.472	1.487.941.140
45	КАМАТИ	2.630.183.900	2.819.087.543	0	67.630.000	33.159.164	100.901.000	64.991.368	0	2.798.714.900	2.917.238.074
451	Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	1.647.798.900	1.765.869.820	0	58.330.000	32.074.302	100.901.000	64.991.368	0	1.807.029.900	1.862.935.489
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	982.385.000	1.053.217.723	0	9.300.000	1.084.863	0	0	0	991.685.000	1.054.302.586
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.554.672.735	9.170.213.963	88.695.952	74.604.481	339.933.681	256.785.000	155.467.391	123.829.000	8.488.893.943	9.806.113.713
461	Субвенции за јавни претпријатија	1.042.515.000	1.037.381.289	0	0	0	20.000.000	0	0	1.062.515.000	1.037.381.289
462	Субвенции за приватни претпријатија	5.750.000	5.538.646	0	0	0	0	0	0	5.750.000	5.538.646
463	Трансфери до невладини организации	241.270.000	235.983.853	5.169.000	1.800.000	0	0	0	0	248.239.000	238.021.636
464	Разни трансфери	6.265.137.735	7.891.310.175	83.526.952	72.804.481	339.933.681	236.785.000	155.467.391	122.681.000	66.656.415	7.173.041.943
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	35.615.064.000	35.230.163.162	0	40.000	40.000	0	0	5.349.000	35.620.453.000	35.230.203.162
471	Социјални надоместоци	3.883.683.000	3.835.993.828	0	40.000	40.000	0	0	5.349.000	3.889.072.000	3.836.033.828
472	Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд	28.633.390.000	28.425.429.062	0	0	0	0	0	0	28.633.390.000	28.425.429.062
473	Плаќања на надоместоци од Акцијата за вработување	1.847.991.000	1.824.680.365	0	0	0	0	0	0	1.847.991.000	1.824.680.365

Биланс на расходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Биланс на расходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

во денари
 130.182.034.000 131.074.574.911 1.790.131.000 1.204.411.848 5.663.090.000 4.026.239.798 1.527.369.000 843.703.301 1.476.407.154 751.919.459 140.639.031.154 137.900.849.316

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2 0 0 7							Вкупно расходи		
		Расходи на Основен буџет и фондови	Расходи од саморфинанси- рачки активности	Расходи од зајми	Расходи од донации	Расходи од доносии	Вкупно расходи				
474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000.000	1.144.069.907
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	551.138.817	1.251.339.000	492.263.054	706.624.000	346.010.288	603.828.402	323.905.185	15.726.831.891	12.909.274.772	
481	Градежни објекти	47.159.000	110.280.000	58.150.913	146.110.000	83.034.050	23.540.800	11.484.984	1.202.915.330	932.156.366	
482	Други градежни објекти	38.425.713	67.270.000	22.349.739	267.841.000	190.779.712	308.398.722	144.396.979	4.795.732.177	3.894.758.466	
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	347.526.000	321.233.000	164.742.654	292.873.000	72.196.526	284.662.880	168.270.405	4.930.625.385	4.248.401.847	
484	Стратешки стоки и други резерви	0	0	700.939.000	243.877.778	0	0	0	1.256.939.000	801.877.706	
485	Други нефинансиски средства	58.953.817	51.617.000	3.141.971	0	0	926.000	643.364	690.160.817	303.535.095	
486	Финансиски средства	6.000.000	0	0	0	0	0	0	171.000.000	139.378.233	
488	Капитални донации до ЕПС	30.000.000	13.448.361	0	0	0	500.000	0	1.083.108.183	1.037.713.791	
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	2.500.000	2.497.500	0	0	0	5.800.000	5.109.454	1.594.351.000	1.551.453.289	
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	0	154.637.000	85.242.035	161.190.000	67.316.808	0	0	18.779.599.703	20.078.212.426	
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	0	154.637.000	85.242.035	161.190.000	67.316.808	0	0	12.875.599.703	14.168.614.703	
492	Отплата на главнина кон домашни институции	0	0	0	0	0	0	0	5.901.000.000	5.889.597.723	

Биланс на расходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Биланс на приходи на Централен буџет по ставки

94.392.812.000 96.285.728.355 1.790.131.000 1.444.494.238 5.663.090.000 4.495.170.013 1.527.389.000 840.333.248 1.476.407.154 762.474.438 104.849.809.154 103.826.200.291

во денари

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2 0 0 7							Вкупно приходи				
		Приходи на Основен буџет	Приходи од само- финансирачки активности	Приходи од заеми	Приходи од донации								
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	66.060.000.000	68.827.850.998	211.000.000	179.433.321	0	69.058.402	0	0	398.600	66.271.000.000	69.076.771.320	
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	14.041.000.000	14.787.359.148	140.500.000	83.348.696	0	37.611	0	0	-939	14.181.500.000	14.870.744.516	
712	Придонеси од плати за социјални фондови	0	0	0	0	0	6.624	0	0	0	0	6.624	
714	Домашни даноци на стоки и услуги	44.367.000.000	45.545.854.444	70.500.000	64.805.541	0	69.014.167	0	0	399.539	44.437.500.000	45.680.073.690	
715	Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	5.652.000.000	6.198.038.906	0	12.895	0	0	0	0	0	5.652.000.000	6.198.051.801	
717	Даноци на специфични услуги	0	7.226.491	0	-550	0	0	0	0	0	0	7.225.941	
718	Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	2.000.000.000	2.289.389.147	0	31.262.453	0	0	0	0	0	2.000.000.000	2.320.651.600	
719	Данок на финансиски трансакции	0	12.862	0	4.287	0	0	0	0	0	0	17.149	
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	20.818.812.000	24.081.134.381	1.527.343.000	1.262.471.555	5.548.586.000	4.386.905.561	249.185.000	528.200	150.862.722	17.334.825	28.294.490.722	30.543.374.521
721	Претприемачки приход и приход од имот	3.672.400.000	3.524.441.517	44.500.000	19.170.949	38.060.000	23.862.869	0	0	233.830	0	3.754.960.000	3.957.729.165
722	Такси и надоместоци	1.500.000.000	1.684.181.570	7.842.000	13.649.515	0	23.179	0	0	0	0	1.507.842.000	1.697.854.283
723	Административни такси и надоместоци	0	1.961.498	512.141.000	304.098.893	4.912.866.000	3.590.615.164	0	334.000	2.052.659	5.425.361.000	3.898.726.213	
724	Други владини услуги	300.000.000	324.380.422	559.510.000	750.996.481	394.717.000	435.548.500	100.000	294.370	76.387.000	4.838.552	1.270.714.000	1.516.068.324
725	Други невладини приходи	15.346.412.000	19.346.169.375	403.350.000	174.555.718	262.925.000	336.835.851	249.085.000	0	73.941.722	10.443.614	16.335.613.722	19.868.004.557
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	4.091.000.000	1.394.595.114	14.000.000	2.390.875	0	501.600	0	0	0	0	4.105.000.000	1.397.487.588
731	Продажба на капитални средства	2.932.000.000	460.720.121	8.000.000	0	0	501.600	0	0	0	0	2.940.000.000	461.221.721
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	1.159.000.000	933.874.993	6.000.000	2.390.875	0	0	0	0	0	0	1.165.000.000	936.265.867
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	475.000.000	51.939.612	37.788.000	194.128	21.838.000	38.704.450	6.655.000	103.277.396	1.316.344.432	764.741.014	1.857.625.432	958.856.599
741	Трансфери од други нивоа на власт	0	51.939.612	36.886.000	194.128	16.638.000	20.918.332	6.655.000	70.852.143	18.365.000	17.675.130	78.744.000	161.385.216
742	Донации од странство	475.000.000	0	902.000	0	5.000.000	17.786.119	0	32.425.254	1.297.979.432	747.065.884	1.778.881.432	797.471.384
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	1.500.000.000	-526.578.024	0	0	0	0	62.000.000	62.091.712	0	0	1.562.000.000	-464.486.312
751	Краткорочни позајмици во земјата	1.500.000.000	-526.578.024	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	-526.578.024
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	62.000.000	62.091.712	0	0	62.000.000	62.091.712
76	ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО	1.428.000.000	1.442.447.222	0	4.360	0	769.443.000	430.475.454	0	0	0	2.197.443.000	1.872.927.036
761	Меѓународни развојни агенции	1.428.000.000	1.442.447.222	0	4.360	0	672.443.000	315.892.881	0	0	0	2.100.443.000	1.758.344.463
762	Странски влади	0	0	0	0	0	97.000.000	114.582.574	0	0	0	97.000.000	114.582.574
77	ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	0	7.527.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.527.480
771	Продажба на хартии од вредност	0	7.527.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.527.480
78	ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ	20.000.000	186.781.572	0	0	92.664.000	0	440.086.000	243.960.487	9.500.000	0	562.250.000	430.742.059
781	Приходи од наплатени дадени заеми	20.000.000	186.781.572	0	0	92.664.000	0	440.086.000	243.960.487	9.500.000	0	562.250.000	430.742.059

Биланс на приходи на Централен буџет по ставки

Биланс на расходи на Централен буџет по ставки

94.392.612.000 96.265.728.355 1.790.131.000 1.204.411.848 5.663.090.000 4.026.239.798 1.527.369.000 843.703.301 1.476.407.154 751.919.469 104.849.809.154 103.092.002.760
во денари

Категорија Ставка	О П И С	Б У Д Ж Е Т 2 0 0 7							Вкупно расходи		
		Расходи на Основен буџет	Расходи од самфинанси- рачки активности	Расходи од зајми	Расходи од донации						
40	ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	22.472.199.648	22.299.352.094	0	808.623.000	727.050.587	0	0	0	23.280.622.648	23.026.402.681
401	Основни плати и надоместоци	15.631.137.203	15.523.420.408	0	541.273.000	499.105.830	0	0	0	16.172.410.203	16.022.526.238
402	Продонеси за социјално осигурување од работодавачите	6.809.651.021	6.747.809.480	0	262.848.000	226.980.906	0	0	0	7.072.499.021	6.974.790.386
403	Остатки придонеси од плати	31.411.424	28.122.207	0	4.502.000	963.851	0	0	0	35.913.424	29.086.058
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	440.000.000	367.453.305	0	0	0	0	0	0	440.000.000	367.453.305
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	210.000.000	144.380.531	0	0	0	0	0	0	210.000.000	144.380.531
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	230.000.000	223.072.775	0	0	0	0	0	0	230.000.000	223.072.775
42	СТОКИ И УСЛУГИ	9.598.606.270	9.150.518.640	1.150.296.232	795.002.845	2.915.909.744	2.348.551.278	3.011.869.000	2.099.915.447	743.400.752	356.120.076
420	Плати и дневни расходи	753.101.438	703.014.579	100.771.994	69.123.134	178.890.000	135.294.891	21.410.000	7.000.021	91.913.743	54.988.407
421	Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	2.636.502.866	2.606.163.698	246.983.860	158.669.978	331.727.000	269.460.765	7.434.000	3.707.758	30.210.033	9.360.463
423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	1.286.164.903	1.242.432.344	307.231.298	222.684.140	407.497.000	319.610.313	2.373.000	1.243.646	73.988.027	28.504.819
424	Поправки и тековно одржување	644.633.154	623.873.938	118.531.283	66.522.982	247.986.000	163.202.144	2.790.000	489.532	36.936.000	3.916.141
425	Договорни услуги	2.956.816.913	2.804.945.473	271.522.040	210.689.705	1.436.837.883	1.206.566.963	209.577.000	153.689.714	404.921.243	225.503.827
426	Други тековни расходи	1.341.686.997	1.170.088.610	105.255.738	67.312.906	312.971.861	254.416.214	58.285.000	43.784.717	105.431.706	33.846.400
43	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНЕБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ	15.349.588.000	14.962.601.954	0	0	0	0	0	0	15.349.588.000	14.962.601.954
431	Трансфери до Фондот за ПИОМ	10.591.725.000	10.452.845.959	0	0	0	0	0	0	10.591.725.000	10.452.845.959
432	Трансфери до Агенцијата за вработување	3.762.600.000	3.515.389.477	0	0	0	0	0	0	3.762.600.000	3.515.389.477
433	Трансфери до Фондот за здравство	995.263.000	984.366.518	0	0	0	0	0	0	995.263.000	984.366.518
44	ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ПОКАЛНАТА САМОУПРАВА	3.678.593.073	3.673.143.395	0	0	0	0	0	0	3.678.593.073	3.673.143.395
441	Дотации од ДДВ	817.000.000	817.000.000	0	0	0	0	0	0	817.000.000	817.000.000
442	Наменски дотации	1.373.638.601	1.368.202.255	0	0	0	0	0	0	1.373.638.601	1.368.202.255
443	Блок дотации	1.487.954.472	1.487.941.140	0	0	0	0	0	0	1.487.954.472	1.487.941.140
45	КАМАТИ	2.385.051.900	2.575.600.980	0	67.630.000	33.159.164	100.901.000	64.991.368	0	2.553.692.900	2.673.751.511
451	Камати плаќања кон невработети кредитори	1.402.666.900	1.522.383.257	0	58.330.000	32.074.302	100.901.000	64.991.368	0	1.561.897.900	1.619.448.926
452	Камати плаќања кон домашни кредитори	982.385.000	1.053.217.723	0	9.300.000	1.084.863	0	0	0	991.685.000	1.054.302.866
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.528.422.735	9.150.243.036	88.695.952	74.604.481	464.911.257	339.933.681	256.785.000	155.467.391	123.929.000	65.894.198
461	Субвенции за јавни претпријатија	1.042.515.000	1.037.381.289	0	0	0	0	20.000.000	0	1.062.515.000	1.037.381.289
462	Субвенции за приватни претпријатија	5.750.000	5.538.646	0	0	0	0	0	0	5.750.000	5.538.646
463	Трансфери до невладини организации	232.370.000	231.354.183	5.169.000	1.800.000	0	0	0	0	1.148.000	237.763
464	Разни трансфери	6.247.787.735	7.875.969.418	83.526.952	72.804.481	464.911.257	339.933.681	236.785.000	155.467.391	122.881.000	65.656.415

Биланс на расходи на Централен буџет по ставки

Биланс на расходи на Централен буџет по ставки

94.392.812.000 96.265.728.355 1.790.131.000 1.204.411.848 5.663.090.000 4.026.239.798 1.527.369.000 843.703.301 1.476.407.154 751.919.459 104.849.809.154 103.092.002.760
во денари

Категорија Ставка	О П И С	Б У Џ Е Т 2 0 0 7										
		Расходи на Основен буџет	Расходи од самофинансирачки активности	Расходи од зајми	Расходи од донации	Вкупно расходи						
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	3.889.072.000	3.889.072.000	3.889.072.000
471	Социјални надоместоци	0	0	0	0	0	0	0	0	3.889.072.000	3.889.072.000	3.889.072.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.072.868.672	10.820.712.257	551.136.817	334.804.523	1.251.339.000	492.263.054	706.624.000	603.828.402	329.905.165	14.185.798.891	12.323.695.307
481	Градежни објекти	773.523.530	716.865.381	47.159.000	26.509.029	110.280.000	58.150.913	146.110.000	83.034.030	23.540.800	11.484.964	1.100.613.330
482	Други градежни објекти	1.972.936.455	1.925.871.626	59.000.000	38.425.713	67.270.000	22.349.739	267.641.000	190.779.712	308.398.722	144.396.979	2.675.246.177
483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	3.657.195.505	3.576.862.287	347.526.000	249.708.019	321.233.000	164.742.854	292.873.000	72.196.526	264.662.880	168.270.405	4.883.450.385
484	Стратешки стоки и други резерви	558.000.000	557.999.929	0	0	700.939.000	243.877.778	0	0	0	0	1.258.939.000
485	Други нефинансиски средства	247.554.000	240.537.201	58.953.817	4.215.901	51.617.000	3.141.971	0	0	926.000	643.364	359.050.817
486	Финансиски средства	165.000.000	139.378.233	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	139.378.233
487	Капитални трансфери до вкбуџетски фондови	1.649.000.000	1.649.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.649.000.000
488	Капитални трансфери до ЕЛС	553.608.183	525.265.430	30.000.000	13.446.361	0	0	0	0	0	0	584.108.183
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	1.496.051.000	1.488.952.171	2.500.000	2.497.500	0	0	0	0	0	0	1.504.351.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА	17.983.596.703	19.430.108.369	0	0	154.637.000	85.242.035	161.190.000	67.318.808	0	18.299.423.703	19.582.669.211
491	Отплата на главника до нерезидентни кредитори	12.082.596.703	13.540.510.646	0	0	154.637.000	85.242.035	161.190.000	67.318.808	0	0	12.398.423.703
492	Отплата на главника кон домашни институции	5.901.000.000	5.889.597.723	0	0	0	0	0	0	0	0	5.901.000.000

Биланс на расходи на Централен буџет по ставки

Биланс на приходи на Централен буџет по буџетски корисници

94.392.812.000 96.265.728.355 1.790.131.000 1.444.494.238 5.663.090.000 4.495.170.013 1.527.389.000 840.333.248 1.476.407.154 782.474.438 104.848.809.154 103.828.200.291 во денари

Раздел	О П И С	Б У Џ Е Т 2007						Вкупно приходи			
		Приходи на Основен буџет	Приходи од само-финансирачки активности	Приходи од заеми	Приходи од донации						
01001	ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	0	0	0	0	204.000	0	204.000	0
01002	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ	0	4.600.000	4.796.094	0	0	0	0	0	4.600.000	4.796.094
02001	СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	150.000	65.895	0	0	0	997.000	0	1.147.000	65.895
02002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА	0	27.931.000	16.671.063	0	0	0	4.110.000	2.195.084	32.041.000	18.870.147
04001	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	1.000.000	533.068	0	0	0	3.568.078	1.554.398	4.566.078	2.087.466
04002	СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ	0	48.000.000	38.219.638	38.800.000	36.787.270	0	0	0	86.800.000	75.006.908
04006	ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	1.042.000	146.073	0	0	0	0	0	1.042.000	148.073
04007	АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ	0	0	0	92.664.000	0	0	233.630	0	92.664.000	233.630
04008	АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	0	0	0	0	0	0	1.086.000	383.832	1.086.000	383.832
04009	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА	0	50.000	66.400	0	0	0	30.122.892	8.246.908	30.172.892	8.313.308
05001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	0	66.700.000	71.496.687	203.300.000	137.460.462	0	0	0	1.947.469	270.000.000
05003	ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ	0	36.000.000	32.197.381	0	0	0	0	0	36.000.000	32.197.381
05004	ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ	0	0	0	200.000	89.165	0	0	1.947.469	0	89.165
06001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	0	559.234.000	572.857.921	86.000.000	69.118.025	0	6.004.000	503.040	651.238.000	642.478.966
07001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА	0	6.900.000	6.624.649	0	0	109.283.000	22.556.664	3.583.127	2.786.911	119.766.127
07002	УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ	0	70.000	0	3.510.000	897.158	0	806.000	467.805	4.386.000	1.364.963
08001	МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	0	0	-5.306.336	0	0	0	9.080.800	6.024.517	9.080.800	718.181
09001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	0	21.948.000	16.133.849	0	0	371.311.000	237.760.240	125.519.000	35.558.065	289.452.154
09002	МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА	0	0	0	0	0	0	-41.461.660	0	94.392.812.000	96.224.266.696
09003	ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	55.000.000	67.409.507	0	0	0	2.037.000	1.436.883	57.037.000	68.846.389
09004	БИРО ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	0	0	0	728.489.000	610.882.721	0	0	0	728.489.000	610.882.721
09005	УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	0	261.500.000	189.084.111	0	0	0	0	0	261.500.000	189.084.111
10001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	0	98.326.000	89.782.547	0	0	76.205.000	20.522.487	4.500.000	179.031.000	110.305.034
11002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	0	49.645.000	81.010.176	0	0	0	49.645.000	81.010.176
12101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0	90.000.000	72.175.744	7.100.000	544.912	0	0	74.950.000	15.474.862	88.195.517
13001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ	0	50.786.000	28.984.322	0	0	62.575.000	54.197.064	8.300.000	5.337.878	88.529.263
13002	УПРАВА ЗА ЦИВИЛНО-ВОЗДУШНА ПЛОВИДЕА	0	0	0	876.755.000	729.107.423	0	0	0	876.755.000	729.107.423
14001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНАСТВО	0	114.500.000	32.600.041	0	0	308.395.000	173.417.947	29.700.000	25.568.552	452.595.000
14002	АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА	0	3.200.000	560.211	0	0	0	0	0	3.200.000	560.211
14003	УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ	0	1.500.000	1.014.066	3.170.000	1.612.227	0	0	0	4.670.000	2.626.313

Биланс на приходи на Централен буџет по буџетски корисници

Биланс на приходи на Централен буџет по буџетски корисници

94.392.812.000 96.285.728.355 1.790.131.000 1.444.494.238 5.663.090.000 4.495.170.013 1.527.389.000 840.333.248 1.476.407.154 782.474.438 104.849.809.154 103.823.200.291

во денари

Раздел	О П И С	Б У Џ Е Т 2007						Вкупно приходи				
		Приходи на Основен буџет	Приходи од само-финансирачки активности	Приходи од заеми	Приходи од донации							
15001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	0	0	0	27.300.000	44.118.654	86.000.000	52.790.444	35.540.000	12.826.905	148.840.000	109.725.903
15010	ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА	0	0	10.000.000	7.183.312	17.040.000	1.326.626	0	0	5.158.000	4.439.214	32.198.000
15020	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	0	0	0	451.649	22.144.000	15.631.773	0	0	16.090.632	10.191.007	38.234.632
16001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	0	0	31.935.000	12.571.870	3.131.001.000	2.464.504.013	97.000.000	80.183.379	537.707.000	389.755.915	2.950.994.876
16002	БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	0	0	0	0	12.650.000	6.369.244	0	0	2.100.000	656.553	14.750.000
16101	АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ	0	0	2.669.000	365.000	0	0	2.200.000	31.347	3.700.000	0	8.569.000
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	0	0	800.000	578.678	3.600.000	3.010.708	4.650.000	0	22.654.000	12.693.781	31.704.000
18010	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА	0	0	29.567.000	19.213.444	107.572.000	70.107.517	0	0	117.343.000	13.243.422	254.462.000
19001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	0	0	136.156.000	91.900.498	800.000	102.222	241.750.000	95.814.071	187.820.000	126.835.999	566.526.000
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	0	0	0	0	2.000.000	384.000	0	0	0	0	2.000.000
19302	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СПОРЕДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.737.987
21001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ	0	0	0	0	210.000.000	185.330.786	168.000.000	144.317.537	318.000	1.050	378.318.000
22001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	0	0	8.954.000	1.532.426	6.600.000	1.001.267	0	0	2.000.000	57.289	17.564.000
24001	ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	4.000.000	3.494.831	0	0	0	0	0	0	4.000.000
25001	БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	0	0	8.430.000	5.772.134	0	0	0	0	0	0	8.430.000
26001	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	0	0	0	0	32.500.000	35.752.968	0	0	5.000.000	1.124.093	37.500.000
28001	БИРО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА	0	0	32.500.000	18.851.384	0	0	0	0	232.185.000	92.096.949	264.685.000
29010	СУДСКА ВЛАСТ	0	0	76.572.000	46.450.717	200.000	30.700	0	0	2.245.546	2.047.108	79.017.546
31010	ЈАВНО ОБВИНТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	0	0	100.000	1.350	0	0	0	0	0	0	100.000
31101	НАРОДЕН ПРАВООБРАНИТЕЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	30.610	-22.233	-22.233

Биланс на приходи на Централен буџет по буџетски корисници

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

94.392.812.000 96.265.728.355 1.790.131.000 1.204.411.848 5.663.090.000 4.026.233.798 1.527.369.000 843.703.301 1.476.407.154 751.919.459 104.849.809.154 103.092.002.760 во денари

Раздел	Б У Џ Е Т 2007						Вкупно расходи
	Расходи на Основен буџет	Расходи од самс- финансирачки активност	Расходи од заеми	Расходи од донации			
01001 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	66.825.000	0	0	0	0	0	66.825.000
01002 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ	145.370.000	4.591.894	0	0	0	0	149.970.000
02001 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	439.276.000	431.251.773	150.000	0	0	0	941.829
02002 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА	60.525.000	56.786.924	27.831.000	12.109.474	0	0	4.110.000
02003 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА	21.719.000	17.386.927	0	0	0	0	0
02004 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА	31.700.000	24.437.745	0	0	0	0	0
02005 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА	20.650.000	16.955.980	0	0	0	0	0
02006 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ	9.329.000	7.930.395	0	0	0	0	0
03001 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	28.520.000	26.273.700	0	0	0	0	0
04001 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	730.893.000	657.640.150	1.000.000	0	0	0	3.568.078
04002 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ	910.520.000	906.548.134	48.000.000	38.622.808	37.089.356	0	0
04003 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО	14.300.000	12.570.577	0	0	0	0	0
04006 ЈАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	50.216.000	47.503.735	1.042.000	1.041.554	0	0	0
04007 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИИ	9.575.000	9.538.284	0	92.664.000	0	0	0
04008 АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ	29.185.000	29.111.136	0	0	0	0	0
04009 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА	159.181.000	137.762.462	50.000	0	0	0	0
05001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА	6.085.682.000	6.075.245.308	66.700.000	34.008.945	203.300.000	145.021.569	0
05002 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ	18.566.000	18.086.646	0	0	0	0	0
05003 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ	111.840.000	103.953.333	36.000.000	2.150.627	0	0	0
05004 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ	125.719.000	114.218.805	0	0	200.000	60.000	0
06001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ	8.007.281.000	7.949.833.574	559.234.000	486.809.522	86.000.000	72.223.751	0
07001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА	288.717.000	255.485.992	6.900.000	6.121.408	0	0	0
07002 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ	366.185.000	361.615.249	70.000	0	3.510.000	721.372	0
08001 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	1.512.492.000	1.432.819.127	0	0	0	0	0
09001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ	529.786.000	447.218.578	21.949.000	1.098.929	0	0	0
09002 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА	30.350.008.000	33.491.245.882	0	0	0	0	0
09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	645.350.000	643.160.532	55.000.000	49.997.983	0	0	0
09004 БИРО ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ	598.900.000	592.805.337	0	728.489.000	283.800.515	0	0
09005 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	450.946.000	426.966.646	251.500.000	168.312.611	0	0	0
10001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА	809.340.000	773.620.284	98.326.000	45.029.562	0	0	0

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

94.392.812.000 96.265.728.355 1.790.131.000 1.204.411.848 5.683.090.000 4.026.239.798 1.527.369.000 843.703.301 1.476.407.154 751.919.459 104.848.809.154 103.092.002.760 во денари

Раздел	О П И С	Б У Џ Е Т 2007							Вкупно расходи				
		Расходи на Основен буџет	Расходи од само- финансирачки активност	Расходи од заеми	Расходи од донации								
11002	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ	0	0	0	49.645.000	41.695.063	0	0	0	0	49.645.000	41.695.063	
12101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	227.266.000	212.480.950	90.000.000	81.736.089	7.100.000	2.572.045	0	0	74.950.000	5.155.394	399.316.000	301.944.477
13001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ	1.356.618.000	1.307.457.052	50.786.000	23.914.357	0	0	62.575.000	57.971.718	8.300.000	6.958.217	1.478.279.000	1.396.301.343
13002	УПРАВА ЗА ЦИВИЛНО-ВОЗДУШНА ПЛОВИДЕА	0	0	0	0	876.755.000	726.441.534	0	0	0	0	876.755.000	726.441.534
14001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО	2.476.498.000	2.420.764.522	114.500.000	35.058.070	0	0	308.395.000	165.840.753	29.700.000	22.838.720	2.929.093.000	2.644.502.064
14002	АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКРУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - ВИТОПА	47.154.000	44.869.758	3.200.000	245.734	0	0	0	0	0	0	50.354.000	45.115.492
14003	УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ	96.090.000	92.874.929	1.500.000	1.389.692	3.170.000	2.295.407	0	0	0	0	100.760.000	96.560.028
15001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА	276.813.000	244.510.767	0	0	27.300.000	17.090.321	86.000.000	52.782.835	35.540.000	12.426.212	425.653.000	326.810.134
15010	ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА	853.013.000	851.981.918	10.000.000	7.098.369	17.040.000	2.471.832	0	0	5.158.000	4.004.789	885.211.000	865.456.907
15020	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	18.263.894.000	17.825.079.113	0	0	22.144.000	14.512.235	0	0	16.090.632	9.050.198	18.302.128.632	17.848.641.546
16001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА	12.361.717.000	12.331.419.199	31.935.000	5.203.546	3.131.001.000	2.487.152.681	97.000.000	77.397.678	537.707.000	364.807.006	16.199.360.000	15.245.980.109
16002	БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО	88.765.000	87.170.980	0	0	12.650.000	4.920.279	0	0	2.100.000	529.474	103.515.000	92.620.733
16101	АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ	319.250.000	319.064.998	2.669.000	229.338	0	0	2.200.000	301.918	3.700.000	0	327.659.000	319.616.254
18001	МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА	392.148.000	369.608.694	800.000	687.261	3.600.000	2.883.437	4.650.000	437.951	22.654.000	9.777.908	423.652.000	383.395.250
18010	ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА	1.539.626.000	1.498.000.094	29.567.000	18.923.386	107.572.000	68.626.624	0	0	117.343.000	14.454.597	1.794.108.000	1.600.004.699
19001	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО	749.432.000	739.434.685	136.156.000	103.240.990	800.000	30.694	24.175.000	94.402.426	187.820.000	132.102.717	1.315.955.000	1.069.211.492
19101	МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	34.447.000	27.182.184	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	36.447.000	27.182.184
19201	АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО	17.989.000	17.596.072	0	0	50.000	0	0	0	0	0	18.039.000	17.596.072
19302	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СПОБОДЕН ПРИСТАПО ИНФОРМАЦИЈИТЕ ОД ЈАВЕНАРИТЕРАР	14.222.000	12.281.665	0	0	0	0	0	0	0	0	14.222.000	12.281.665
20001	КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СПОБОДЕН ПРИСТАПО ИНФОРМАЦИЈИТЕ ОД РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ	7.065.000	6.612.504	0	0	0	0	0	0	0	0	7.065.000	6.612.504
21001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ	262.357.000	248.003.065	0	0	210.000.000	128.773.206	168.000.000	143.423.571	318.000	314.542	640.675.000	520.514.383
22001	ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА	315.276.000	284.376.572	8.964.000	1.223.931	6.600.000	140.385	0	0	2.000.000	43.599	332.840.000	285.784.486
24001	ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	82.849.000	82.823.822	4.000.000	3.450.092	0	0	0	0	0	0	86.849.000	86.283.914
25001	БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА	10.350.000	10.201.598	8.430.000	5.429.926	0	0	0	0	0	0	18.780.000	15.631.524
26001	МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ	64.710.000	63.531.377	0	0	32.500.000	27.676.376	0	0	5.000.000	1.288.529	102.210.000	92.495.281
28001	БИРО ЗА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНЕ ПОДРАЧЈА	188.949.000	184.851.988	32.500.000	14.994.483	0	0	0	0	232.185.000	100.349.868	453.634.000	300.196.339
29010	СУДСКА ВЛАСТ	1.432.617.000	1.404.991.841	76.572.000	53.591.016	200.000	42.120	0	0	2.245.546	1.913.070	1.511.634.546	1.460.538.047
31010	ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	248.051.000	245.039.354	100.000	18.258	0	0	0	0	0	0	248.151.000	245.057.612
31101	НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ	57.010.000	54.946.939	0	0	0	0	0	0	30.610	1.610	57.040.610	54.948.549

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

Подкатегорија	Статика	Основна и њоблиска намена	План за 2007	Извршено во 2007
66001 ФОНД ЗА МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПАТИШТА				
БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ			4,723,654,000	3,915,926,303
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ			1,610,000,000	1,616,372,147
		718 Такси за користење или дозволи за вршење на дејност	1,610,000,000	1,616,372,147
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ			30,000,000	4,300,238
		724 Други владини услуги	30,000,000	0
		725 Други неданочни приходи	0	4,300,238
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ			1,649,000,000	1,666,057,760
		741 Трансфери од други нивоа на власт	1,649,000,000	1,666,057,760
76 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО			1,434,654,000	629,196,158
		761 Меѓународни развојни агенции	1,434,654,000	629,196,158
БИЛАНС НА РАСХОДИ			4,723,654,000	3,888,918,688
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			23,000,000	16,064,629
		401 Основни плати и надоместоци	16,650,000	11,281,548
		402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачи	6,300,000	4,753,831
		403 Останати придонеси од плата	50,000	29,250
42 СТОКИ И УСЛУГИ			1,009,490,000	1,011,689,432
		420 Патни и дневни расходи	3,015,000	797,025
		421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	31,170,000	15,997,750
		423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	1,605,000	1,090,091
		424 Поправки и тековно одржување	802,650,000	870,823,759
		425 Договорни услуги	161,050,000	120,787,106
		426 Други тековни расходи	10,000,000	2,193,701
45 КАМАТИ			245,132,000	243,486,563
		451 Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори	245,132,000	243,486,563
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			12,000,000	11,348,283
		464 Разни трансфери	12,000,000	11,348,283
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			2,953,896,000	2,110,786,566
		482 Други градежни објекти	2,120,486,000	1,554,442,696
		483 Купување на мебел, опрема, возила и машини	3,300,000	2,347,212
		485 Други нефинансиски средства	331,110,000	54,996,658
		488 Капитални дотации до ЕЛС	499,000,000	499,000,000
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА			480,136,000	495,543,215
		491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	480,136,000	495,543,215

Подкашегорска Служба	Основна и поблиска намена	План за 2007	Извршено во 2007
	66002 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА		
	БИЛАНС НА ПРИХОДИ	16,572,863,000	17,491,256,910
	71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	9,058,736,000	16,291,838,036
	712 Придонеси од плати за социјални фондови	9,058,736,000	16,291,838,036
	72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	551,402,000	9,379,553
	721 Претприемачки приход и приход од имот	0	1,109,004
	725 Други неданочни приходи	551,402,000	8,270,549
	74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	6,962,725,000	1,190,039,321
	741 Трансфери од други нивоа на власт	6,962,725,000	1,135,885,411
	742 Донации од странство	0	54,153,910
	БИЛАНС НА РАСХОДИ	16,572,863,000	16,425,000,517
	40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ	202,173,000	190,616,816
	401 Основни плати и надоместоци	148,445,000	138,499,456
	402 Придонеси за социјално осигурување од работодавачи	53,548,000	52,029,225
	403 Останати придонеси од плата	180,000	88,135
	42 СТОКИ И УСЛУГИ	14,986,990,000	15,014,139,723
	420 Патни и дневни расходи	4,646,000	4,412,562
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	42,000,000	35,883,602
	423 Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	11,110,000	8,395,618
	424 Поправки и тековно одржување	25,000,000	16,317,711
	425 Договорни услуги	14,831,805,000	14,919,130,833
	426 Други тековни расходи	72,429,000	29,999,397
	46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1,300,000	0
	464 Разни трансфери	1,300,000	0
	47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1,250,000,000	1,144,059,907
	474 Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	1,250,000,000	1,144,059,907
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	132,400,000	76,184,071
	481 Градежни објекти	33,895,000	2,146,372
	482 Други градежни објекти	0	18,492,001
	483 Купување на мебел, опрема, возила и машини	8,505,000	651,554
	489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	90,000,000	54,894,144

Подкапитална организација	Сметка	Основна и њоблиска намена	План за 2007	Извршено во 2007
66003 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА				
БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ			5,163,600,000	5,146,177,579
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ			1,390,000,000	1,523,589,091
	712	Придонеси од плати за социјални фондови	1,390,000,000	1,523,589,091
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ			11,000,000	12,355,336
	721	Претприемачки приход и приход од имот	300,000	28,746
	723	Административни такси и надоместоци	2,400,000	4,211,577
	725	Други неданочни приходи	8,300,000	8,115,013
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ			3,762,600,000	3,610,233,152
	741	Трансфери од други нивоа на власт	3,762,600,000	3,610,233,152
БИЛАНС НА РАСХОДИ			5,163,600,000	5,062,469,763
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			169,400,000	155,328,102
	401	Основни плати и надоместоци	123,100,000	110,191,317
	402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачи	46,010,000	44,872,988
	403	Останати придонеси од плата	290,000	263,797
42 СТОКИ И УСЛУГИ			74,505,000	69,259,776
	420	Патни и дневни расходи	3,040,000	1,899,625
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	47,580,000	46,485,800
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	9,165,000	6,316,185
	424	Поправки и тековно одржување	2,320,000	2,362,092
	425	Договорни услуги	7,850,000	8,335,665
	426	Други тековни расходи	4,550,000	3,860,409
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			50,000	0
	464	Разни трансфери	50,000	0
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ			4,917,015,000	4,836,141,346
	473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	4,917,015,000	4,836,141,346
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			2,630,000	1,740,539
	481	Градежни објекти	300,000	95,530
	483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	2,330,000	1,645,009

Подкатегорија	Сметка	Основна и њоблиска намена	План за 2007	Извршено во 2007
66004 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА				
БИЛАНС НА ПРИХОДИ			33,192,917,000	35,488,788,292
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ			21,572,330,000	23,839,105,226
	712	Придонеси од плати за социјални фондови	20,898,510,000	23,158,056,648
	714	Домашни даноци на стоки и услуги	673,720,000	681,044,926
	716	Други даноци	100,000	3,652
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ			81,100,000	151,883,000
	721	Претприемачки приход и приход од имот	500,000	2,114
	723	Административни такси и надоместоци	11,000,000	13,567,553
	725	Други неданочни приходи	69,600,000	138,313,333
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ			11,489,487,000	11,441,085,727
	741	Трансфери од други нивоа на власт	11,489,487,000	11,441,085,727
77 ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ			50,000,000	56,714,339
	771	Продажба на хартии од вредност	50,000,000	56,714,339
БИЛАНС НА РАСХОДИ			33,192,917,000	32,769,551,998
40 ПЛАТИ, НАЕМНИНИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ			268,120,000	240,330,216
	401	Основни плати и надоместоци	196,620,000	174,287,860
	402	Придонеси за социјално осигурување од работодавачи	71,300,000	65,902,107
	403	Останати придонеси од плата	200,000	140,249
42 СТОКИ И УСЛУГИ			381,200,000	335,270,811
	420	Патни и дневни расходи	4,850,000	1,825,570
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	242,470,000	231,326,098
	423	Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки	16,280,000	18,349,629
	424	Поправки и тековно одржување	32,500,000	27,799,322
	425	Договорни услуги	78,000,000	53,133,050
	426	Други тековни расходи	7,100,000	2,837,142
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			12,900,000	8,622,144
	463	Трансфери до невладини организации	8,900,000	4,629,670
	464	Разни трансфери	4,000,000	3,992,474
47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ			32,429,590,000	32,139,460,538
	472	Плаќања на бенефиции од Пензиски фонд	32,429,590,000	32,139,460,538
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			101,107,000	45,868,289
	481	Градежни објекти	68,107,000	33,880,108
	483	Купување на мебел, опрема, возила и машини	33,000,000	11,988,181

Член 3

Општиот дел на Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија за 2007 година се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

2240.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за електронски комуникации („Службен весник на Република Македонија” бр. 13/2005, 14/2007 и 55/2007), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 септември 2008 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ ЗА 2008 ГОДИНА**

1. Се одобрува Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2008 година што го донесе Комисијата на состанокот одржан на 21 март 2008 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07- 3761/1 Претседател
4 септември 2008 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**2241.**

Врз основа на член 190 и член 167 став 1 точка б, а во врска со членовите 154, 155 и 158 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија” бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 09-07-2008 година, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИТЕ, ПОЛУГОДИШНИТЕ, ТРИМЕСЕЧНИТЕ И ТЕКОВНИТЕ ИЗВЕШТАИ, РЕЗИМЕТО ОД ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА АКЦИОНЕРСКИ СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА СО ПОСЕБНИ ОБВРСКИ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ КОИ СЕ ВОДАТ ВО РЕГИСТАРОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ****Општи одредби****Член 1**

Со Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Правилник) се уредува начинот, формата и содржината на доставување и објавувањето во јавноста на извештаите на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Регистар) за општите податоци за

друштвото, финансиската состојба, промените во капиталот, правниот статус, деловните активности кои имаат значително влијание врз цената на хартиите од вредност, неревидираните шестомесечни финансиски извештаи и ревидираните годишни финансиски извештаи, тримесечните извештаи, тековните извештаи, материјали за акционерски собранија, резиме на годишните извештаи и др.

Член 2

Со Правилникот подетално се уредува следното:

- видот и содржината на извештаите на акционерските друштва кои се доставуваат до Комисијата за хартии од вредност (во понатамошниот текст: Комисија);
- видови и содржината на извештаите на акционерските друштва кои се објавуваат и водат во Регистарот на Комисијата;
- подготвување и форма на извештаите на акционерските друштва кои се водат во Регистарот на Комисијата;
- начин и рок на доставување на извештаите до Комисијата од страна на акционерските друштва кои се водат во Регистарот на Комисијата и
- достапност за јавноста на извештаите на акционерските друштва кои се водат во Регистарот на Комисијата.

Видови на извештаи**Член 3**

(1)Акционерските друштва со посебни обврски за известување до Комисијата се должни да доставуваат:

1. Годишни извештаи кои содржат:
 - 1.1 Општи податоци за акционерското друштво кое доставува извештај
 - назив на друштвото,
 - седиште и адреса,
 - телефон и факс,
 - адреса на електронската пошта,
 - адреса на интернет страницата.
 - 1.2 Правен статус на акционерското друштво
 - матичен број издаден од Државен завод за статистика,
 - шифра на дејноста,
 - опис на дејностите (претежна дејност),
 - број на Решението од Централниот Регистар,
 - датум на основање (ден, месец, година),
 - статусни промени на друштвото,
 - број на подружници, филијали,
 - број на вработени на последниот ден од периодот за кој се известува,
 - систем на управување на друштвото,
 - име и презиме на прокуристот.
 - 1.3 Податоци за капиталот и промени во капиталот на друштвото
 - вкупен износ на основната главнина,
 - број на издадени обични и приоритетни акции,
 - номинална вредност на акциите,
 - дали во периодот за кој се известува е извршена емисија на акции на акционерското друштво (вид на емисија, број на издадени акции, вкупна вредност на издадените акции)

- дали во периодот за кој се известува е извршена поделба на акциите на акционерското друштво и податоци во врска со тоа,

- број на акционери на последниот ден од периодот за кој се известува,

- број и процент на сопствени обични и приоритетни акции во основната главнина на последниот ден на периодот за кој се известува (процентот заокружен на две децимали),

- податоци за стекнување на сопствени акции од страна на акционерското друштво,

- податоци за какви било значајни промени што биле содржани во просpektот доколку акционерското друштво издало просpekt во последните 12 месеци,

- Меѓународен идентификациски број на акциите издадени од акционерското друштво (ИСИН број) и

- Сметка/и (трансакциона/и) на акционерското друштво и назив на институцијата која ја води.

1.4 Финансиски податоци и финансиска состојба на акционерското друштво

- Цена на обичните акции (највисока и најниска) ако со нив се тргувало на берзата или на друг организиран пазар за периодот за кој се известува;

- Цена на приоритетните акции (највисока и најниска) ако со нив се тргувало на берзата или на друг организиран пазар за периодот за кој се известува;

- Пазарна капитализација, доколку со акциите се тргува на берза или на организиран пазар, истата се утврдува со множење на последната поединечна цена на акциите постигната на берза последниот ден за периодот за кој се известува со бројот на вкупно издадените акции. Доколку друштвото котира односно со акциите се тргува на повеќе берзи, пазарната капитализација се утврдува според последната цена на акциите на берзата на која имало најголем вредносен обем на тргување;

- промени на сметководствените политики;

- ревидиран годишен финансиски извештај усвоен на акционерското собрание на друштвото (се наведува датумот на одржување на акционерското собрание) подготвен согласно меѓународните ревизорски стандарди (го изготвува друштво за ревизија кое има регистрирано дејност во согласност со Закон и е запишано во Регистарот на друштва за ревизија, кој се води од надлежен орган во Република Македонија);

- анализа и образложение на деловните резултати и програма за развој на акционерското друштво;

- податоци за членовите на управниот, надзорниот одбор, односно за членовите на одборот на директори, како и податоци за нивно процентуално учество во основната главнина на акционерското друштво;

- податоци за физички и/или правни лица кои поседуваат повеќе од 5% од акциите на друштвото (име, презиме, број на пасош и земја од која е издаден пасошот за странско лице; за правни лица: назив, седиште, адреса, матичен број), број и процент на обични и приоритетни акции во сопственост (процентот заокружен на две децимали);

- податоци на сите договори за наградување на членовите на управниот и надзорниот одбор или одборот на директори, односно лицата со посебни одговорности и овластувања;

- податоци за трансакциите помеѓу акционерското друштво со поврзаните лица;

- политика за распределба на дивиденда на акционерското друштво, дивиденда исплатена за една обична акција за последните три години поединечно (во апсолутен износ и во процентуален износ во однос на номиналната вредност, заокружен на две децимали) и дивиденда исплатена за една приоритетна акција во последните три години поединечно (во апсолутен износ и во процентуален износ во однос на номиналната вредност, заокружен на две децимали);

- податоци за деловни активности кои имаат значително влијание на пазарната цена на хартиите од вредност како што се: назив на берзата или друг организиран пазар на кој се тргува со хартиите од вредност на друштвото, информација за котација на хартиите од вредност на друштвото и назив на берзата на која котираат, правни прашања (коментар на органите на управување/менаџментот за сите судски постапки во кои е вклучено акционерското друштво како тужител односно тужена страна, чија вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на капитал на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи) и останати значајни прашања кои влијаат на цената на хартиите од вредност (се наведуваат значајни настани кои не се опфатени со претходните алинеи, а би можеле да влијаат на цената на хартиите од вредност).

2. Полугодишни извештаи кои содржат:

2.1. Општи податоци за акционерското друштво кое доставува извештај

- назив на друштвото,

- седиште и адреса,

- телефон и факс,

- адреса на електронската пошта,

- адреса на интернет страницата.

2.2. Правен статус на акционерското друштво

- матичен број издаден од Државен завод за статистика,

- шифра на дејноста,

- опис на дејностите (претежна дејност),

- број на Решението од Централниот Регистар,

- датум на основање (ден, месец, година),

- статусни промени на друштвото,

- број на подружници, филијали,

- број на вработени на последниот ден од периодот за кој се известува,

- систем на управување на друштвото и

- име и презиме на прокураторот.

2.3. Податоци за капиталот и промени во капиталот на друштвото

- вкупен износ на основната главнина,

- број на издадени обични и приоритетни акции,

- номинална вредност на акциите,

- дали во периодот за кој се известува е извршена емисија на акции на акционерското друштво (вид на емисија, број на издадени акции, вкупна вредност на издадените акции)

- податоци за стекнување на сопствени акции од страна на акционерското друштво,

- дали во периодот за кој се известува е извршена поделба на акциите на акционерското друштво и податоци во врска со тоа,

- број на акционери на последниот ден од периодот за кој се известува,

- број и процент на сопствени обични и приоритетни акции во основната главнина на последниот ден на периодот за кој се известува (процентот заокружен на две децимали),

- Меѓународен идентификациски број на акциите издадени од акционерското друштво (ИСИН број) и

- Сметка/и (транзакциона/и) на акционерското друштво и назив на институцијата која ја води.

2.4 Финансиски податоци и финансиска состојба на акционерското друштво

- Цена на обичните акции (највисока и најниска) ако со нив се тргувало на берзата или на друг организиран пазар за периодот за кој се известува,

- Цена на приоритетните акции (највисока и најниска) ако со нив се тргувало на берзата или на друг организиран пазар за периодот за кој се известува,

- Пазарна капитализација, доколку со акциите се тргува на берза или на организиран пазар, истата се утврдува со множење на последната поединечна цена на акциите постигната на берза последниот ден за периодот за кој се известува со бројот на вкупно издадените акции. Доколку друштвото котира односно со акциите се тргува на повеќе берзи, пазарната капитализација се утврдува според последната цена на акциите на берзата на која имало најголем вредносен обем на тргување;

- подетално образложение за работењето на акционерското друштво со кое се ажурираат податоците објавени во претходниот годишен извештај и

- неревидирани финансиски извештаи (биланс на состојба, биланс на успех, извештај за паричниот тек и извештај за промена на капиталот) подготвени во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување дадени во Прилозите 1, 2, и 3 на овој Правилник.

3. Тримесечни финансиски извештаи за првото и третото тримесечје од календарската година за која известува друштвото, кои содржат:

- неревидиран консолидиран и неконсолидиран кумулативен Биланс на успех за првото (I до III месец) и третото (I до IX месец) тримесечје од календарската година во согласност со меѓународните стандарди за финансиско известување дадени во Прилозите 1, 2, и 3 на овој Правилник.

- консолидирани нумерички податоци во табеларна форма за вкупниот приход и остварена добивка или загуба пред и по оданочувањето за соодветното тримесечје и

- подетално образложение за работењето на акционерското друштво, добивката односно загубата за соодветното тримесечје, како и проценка за идното работење на акционерското друштво и неговите поврзани лица до крајот на деловната година, вклучувајќи ги и евентуалните непредвидливи околности и ризици кои можат да влијаат на работењето на акционерското друштво;

4. Тековни соопштенија подготвени од страна на извршните членови на одборот на директори или управниот одбор на друштвото:

- доколку акционерското друштво има загуба поголема од 30% од активата на друштвото;

- доколку основната главнина се намалила под големината утврдена во статутот на друштвото;

- доколку постојат големи зделки и зделки со заинтересирани страни (Прилог 4) и

- доколку постојат други посебни извештаи за работењето на друштвото или посебни аспекти на неговото работење.

5. Ценовно чувствителни информации, а задолжително во случаите на:

- стекнување или отуѓување на значаен дел од средствата на акционерското друштво;

- промена на овластен ревизор на акционерското друштво;

- оставки, разрешување односно промена на членовите од органите на управување во акционерското друштво;

- склучување или раскинување на договори или други правни работи кои влијаат врз работата и исполнување на основната дејност на акционерското друштво;

- секој настан кој може да предизвика ненавремено или предвремено плаќање на финансиските обврски на акционерското друштво;

- отворање на постапка за стечај или ликвидација на акционерското друштво;

- неисполнување на обврски врз основа на издадени обврзници од страна на акционерското друштво;

- известување за сите судски постапки во кои е вклучено акционерското друштво како тужител односно тужена страна, чија вредност изнесува најмалку 5% од вредноста на капитал на друштвото определена врз основа на последните ревидирани годишни финансиски извештаи и

- сите промени на правата што ги носат акциите од ист род издадени од акционерското друштво.

6. Материјали за акционерски собранија:

- акционерското друштво во најкус можен рок доставува копии од сите материјали што им се доставени на акционерите при свикнување на седниците на собранијата на акционери на друштвото.

- во случаите на консолидирани финансиски извештаи: се доставуваат и податоци за називот, седиштето и адресата на сите субјекти од консолидацијата.

Член 4

Форма и начин на доставување на извештаите

(1) Акционерското друштво со посебни обврски за известување ги доставува извештаите, тековните соопштенија, како и материјалите за акционерските собранија во електронска форма преку соодветен модул и програма на веб страницата на Комисијата.

(2) Програмата преку која се доставуваат податоците од став 1 на овој правилник однапред се доставува до секое акционерско друштво со посебни обврски за известување поединечно, од страна на Комисијата.

(3) Начинот и постапката од став 1 на овој член Комисијата може со посебен акт дополнително да ја определи.

(4) При доставување на извештаите под точките 1, 2 и 3 од членот 3 на овој Правилник, акционерското друштво со посебни обврски за известување задолжително доставува и писмена изјава на одговорното лице на друштвото, со која што се потврдува точноста и вистинитоста на податоците содржани во извештаите.

(5) На барање на Комисијата, акционерското друштво со посебни обврски за известување е должно веднаш по приемот на барањето од Комисијата да достави писмен примерок (копија) од извештаите и податоците определени со овој Правилник.

Рок на доставување на извештаите

Член 5

(1) Тримесечните извештаи акционерското друштво ги доставува до Комисијата, со состојба на последниот ден од тримесечието, најдоцна 30 дена од последниот ден на тримесечието.

(2) Полугодишниот извештај акционерското друштво го доставува до Комисијата, со состојба на последниот ден од шестомесечието, најдоцна 45 дена од последниот ден на шестомесечието.

(3) Годишниот извештај акционерското друштвото го доставува до Комисијата во рок од четири месеци по завршување на секоја календарска година.

(4) Тековните соопштенија подготвени од страна на извршните членови на одборот на директори или управниот одбор на друштвото се поднесуваат до Комисијата од моментот на настанувањето на околностите определени во Законот за хартии од вредност, а најдоцна во рок од 5 работни дена.

(5) Ценовно чувствителните информации од моментот на стекнувањето со овие информации акционерското друштво ги доставува веднаш до Комисијата. Овие информации се објавуваат веднаш, но не подоцна од десет календарски денови во најмалку во еден дневен весник на Република Македонија од денот на стекнувањето со вакви информации на акционерското друштво.

(6) Материјалите за акционерски собрание се доставуваат до Комисијата во најкус можен рок, а најдоцна во рок од 7 работни дена пред почетокот на акционерското собрание.

Објавување на податоците во Регистарот

Член 6

Во Регистарот на Комисијата, односно на нејзината Веб страница се објавуваат: Годишни извештаи, Полугодишни извештаи, тримесечни финансиски извештаи за првото и третото тримесечје од календарската година за која известува друштвото, Тековни соопштенија подготвени од страна на извршните членови на одборот на директори или управниот одбор на друштвото и Ценовно чувствителните информации.

Резиме и објава на резиме на годишен извештај

Член 7

(1) Резимето на годишниот извештај на акционерско друштво содржи:

Дел од ревидираниот годишен финансиски извештај за работењето на акционерското друштво (биланс на успехот, биланс на состојба, состојбата со паричните текови, состојба и промени на акционерскиот капитал и мислење на овластениот ревизорот во врска со финансиските резултати на друштвото) подготвени согласно меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување.

(2) Акционерското друштво кое се води во Регистарот на Комисијата е должно да го објави резимето од став 1 на овој член во најмалку еден дневен весник во Република Македонија, во рок од 15 календарски дена од доставувањето на годишниот извештај до Комисијата и за тоа да ја извести Комисијата.

(3) Во резимето од став 1 на овој член задолжително се наведува дека годишниот извештај во целост е достапен во седиштето на друштвото и во просториите на Комисијата односно на нејзината веб страница.

Член 8

(1) На барање од правно или физичко лице, Комисијата овозможува увид и дава препис на извештаите од член 3 на овој Правилник.

(2) За издавање на препис на извештаите врз основа на барањето од став 1 на овој член се наплатува надомест согласно актот за висината на одделните надоместоци што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

Член 9

(1) Податоците содржани во извештаите имаат статус на претпоставена точност и вистинитост.

(2) За точноста и вистинитоста на податоците содржани во извештаите одговараат одговорните лица во акционерското друштво.

(3) Комисијата не одговара за точноста и вистинитоста на податоците содржани во извештаите доставени од друштвата, ниту на податоците кои настануваат со нивна понатамошна обработка (споредби, анализи и сл.).

Преодни и завршни одредби

Член 10

(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува почнувајќи од 01.01.2009 година.

(2) Со денот на примената на овој правилник престанува да важи Правилникот на Комисијата за хартии од вредност бр. 03-2680/1 од 01.12.2006 година објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2007.

Бр. 03-1737/2
9 јули 2008 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Наќева-Кавракова, с.р.

Прилог 1

Билансни шеми на ДРУШТВАТА ОД ГРУПАТА ФИНАНСИСКИ ИНСТИТУЦИИ

Друштво
Период на известување

Матичен број на друштвото

Биланс на успех

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекси	
		кумулативно од почетокот на годината	тековно тромесечие	кумулативно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на претходна година	во однос на претходно тромесечие
1	Приходи од камата и останати слични приходи					0	0
2	Расходи за камата и останати слични расходи					0	0
3	Нето приход од камата	0	0	0	0	0	0
4	Приходи од провизии и надоместоци					0	0
5	Расходи од провизии и надоместоци					0	0
6	Нето приходи од провизии и надоместоци	0	0	0	0	0	0
7	Приходи од дивиденди					0	0
8	Приходи од курсни разлики, нето					0	0
9	Нето добивка/загуба од финансиски средства и обврски проценети според објективната вредност					0	0
10	Нето добивка/загуба од финансиски средства и обврски (расположливи за продажба и вложувања кои се чуваат до Достасување)					0	0
11	Останати приходи од работењето						

Друштво
Период на известување

Матичен број

Биланс на состојба

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
АКТИВА			
Парични средства и депозити кај НБРМ			0
Благајнички записи			0
Пласмани и кредити на други банки			0
Дадени кредити на коминтенти			0
Финансиски средства за тргување			0
Деривативни финансиски инструменти			0
Финансиски инструменти проценети според објективната вредност			0
Вложувања во инструменти	0	0	0
<i>Расположливи за продажба</i>			0
<i>Инструменти кои се чуваат до достасување</i>			0
Средства дадени под залог			0
Вложувања во придружни претпријатија			0
Материјални вложувања дадени под закуп			0
Недвижности и опрема			0
Нематеријални вложувања			0
АВР и останата актива			0
Одложени средства за данок на добивка			0
Вкупна актива	0	0	0
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
ПАСИВА И КАПИТАЛ			

ПАСИВА	0	0	0
Депозити на банки			0
Депозити на комитенти			0
Останати депозити			0
Финансиски обврски за тргување			0
Деривативни финансиски инструменти			0
Издадени хартии од вредност			0
Обврски по кредити			0
Финансиски обврски проценети според објективната вредност			0
Останати обврски			0
Обврски по даноци			0
Резервирања			0
ПВР и останата пасива			0
АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ	0	0	0
Акционерски капитал			0
Задржана добивка			0
Задолжителни резерви			0
Останати резерви			0
Малцински удел			0
Вкупно пасива и капитал	0	0	0
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА			0

Друштво
Период на известување

Матичен број

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000
денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
Парични текови од оперативни активности			
Приходи од камата и останати слични приходи			0
Расходи за камата и останати слични расходи			0
Приливи од наплатени дивиденди			0
Приходи од провизии и надоместоци			0
Приходи од курсни разлики и останати приходи, нето			0
Приливи од претходно отпишани побарувања			0
Одливи за исплата на вработените и добавувачите			0
Платени даноци на добивка			0
Добивка од дејности пред промена на деловната активна	0	0	0
Зголемување (намалување) во деловната активна и пасива	0	0	0
– Зголемување на финансиски средства за тргување, нето			0
– Зголемување на Деривативни финансиски инструменти, нето			0
– Нето зголемување/намалување на пласмани и кредити во други банки			0
– Нето зголемување/намалување на пласмани и кредити дадени на коминенти			0
– Нето зголемување/намалување на останата актива			0
– Нето зголемување на депозити примени од други банки и финансиски институции			0
– Нето зголемување на останати депозити			0

– Нето зголемување на финансиски обврски за тргување				0
– Нето зголемување на средствата од клиенти, останати позајмени средства и должнички хартии од вредност				0
– Нето зголемување/намалување на останата пасива				0
<u>Нето паричен тек од оперативни активности</u>		0		0
<u>Парични текови од инвестициони активности</u>				
Парични исплати за стекнување на придружни правни лица				0
Парични приливи од продажба на придружни правни лица				0
Набавки на недвижности, опрема, нематеријални средства и сл.				0
Продажба на недвижности, опрема, нематеријални средства и сл.				0
Парични исплати за стекнување на хартии од вредност				0
Парични приливи од продажба и откуп на хартии од вредност				0
<u>Нето паричен тек од инвистициони активности</u>		0		0
<u>Парични текови од финансиски активности</u>				
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми				0
Парични одливи за враќање на издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми				0
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност				0
Откуп на сопствени акции				0
Продажба на сопствени акции				0
Исплатена дивиденда				0
<u>Нето паричен тек од финансиски активности</u>		0		0
<u>Нето зголемување/намалување на паричните средства и парични еквиваленти</u>		0		0
Парични средства на почеток на годината				0
Ефекти од промена на вредноста заради курни разлики				0
<u>Пари и парични еквиваленти на крајот на годината</u>		0		0

Друштво
Период на известување

Матичен број

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година						0
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година						0
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви на банката						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0

Прилог 2

Билансни шеми на ДРУШТВАТА ОД ГРУПАТА ДРУШТВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Друштво
Период на известување

Матичен број на друштвото

Биланс на успех

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекси	
		кумулативно од почетокот на годината	тековно тромесечие	кумулативно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на претходна година	во однос на претходно тромесечие
1	Приходи од основна дејност					0	0
2	Расходи од основна дејност					0	0
3	Приходи по основа на резервирање	0	0	0	0	0	0
4	Расходи по основа на резервирање					0	0
5	Бруто добивка					0	0
6	Останати приходи	0	0	0	0	0	0
7	Останати расходи					0	0
8	Добивка од оперативни активности					0	0
9	Приходи од финансирањето					0	0
10	Расходи од финансирањето					0	0
11	Добивка пред оданочување						

Биланс на состојба

Друштво
Период на известување

Матичен број на друштвото

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
А) Тековни средства	0	0	0
Побарувања за запишан а неуплатен капитал			0
Нематеријални средства			0
Материјални средства			0
Вложувања во поврзани субјекти и учество во вложувањата			0
Долгорочни побарувања по заеми и депозити			0
Други средства			0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	0	0	0
Побарувања по основа на осигурување и реосигурување			0
Останати побарувања			0
Останати неспомнати средства			0
Откупени сопствени акции			0
АВР			0
Парични средства и еквивалент на парични средства			
ВКУПНО СРЕДСТВА	0	0	0
А) КАПИТАЛ И ОБВРСКИ	0	0	0
Запишан капитал			0
Премии на емитирани акции			
Резерви			0
Акумулирана добивка (загуба)			0
Ревалоризациони резерви			0

Б) Малцински интереси			
В) Техничка резерва	0	0	0
Преносни премии			
Математичка резерва за животно осигурување	0	0	0
Резерви за штета			0
Останати технички резерви			0
Г) Останати резервирања			0
Д) ОБВРСКИ			0
Обврски за штети и договорни износи по основа на осигурување	0	0	0
Обврски за основа на реосигурување			0
Обврски кон добавувачи			0
Останати обврски			0
ПВР			
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			0

Друштво
Период на известување

Матичен број

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000 денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
<u>А) Парични текови од деловни активности</u>	0	0	0
Нето добивка/загуба после оданочување		0	0
Прилагодување за:			0
Амортизација			0
Зголемување/намалување на побарувањата по основа на осигурување и реосигурување			0
Зголемување/намалување на останати побарувања			0
Зголемување/намалување на останати неспомнати средства			0
Зголемување/намалување на АВР			0
Зголемување/намалување обврски за штети			0
Зголемување/намалување обврски за реосигурување			0
Зголемување/намалување на обврски спрема добавувачите			0
Зголемување/намалување на останати обврски			
Зголемување/намалување на ПВР			0
Зголемување/намалување на преносни премии			0
Зголемување/намалување на математичка резерва			0
Зголемување/намалување на резерви на штета			0
Зголемување/намалување на останати технички резерви			0
Зголемување/намалување на останати резервирања			0
<u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	0	0	0

Зголемување/намалување на вложувања во поврзани субјекти и учество во резултатот				0
Директни набавки на нематеријални средства и материјални средства				0
Продажба на материјални и нематеријални средства				
Зголемување/намалување на долгорочни побарувања				
Зголемување/намалување на други средства				
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>				
Зголемување на капиталот со ниова емисија				
Зголемување/намалување на обврските по кредити				
Исплатени дивиденди				0
Откупени сопствени акции				0
Прилив од продадени сопствени акции				0
Малцински интерес				0
Зголемување/намалување на парични средства и паричен еквивалент				0
Парични средства и паричен еквивалент на почеток на годината				0
Парични средства и паричен еквивалент на крајот на годината				0

Друштво
Период на известување

Матичен број

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Исплатена дивиденда	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година						0
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година						0
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви на друштвото						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември претходната година	0	0	0	0	0	0
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0

Прилог 3

Биланси шеми на ДРУШТВАТА ОД ГРУПАТА ОСТАНАТИ ДРУШТВА (при изготвувањето на податоците акционерските друштва изготвуваат и доставуваат еден биланс на успех (А или Б) по сопствен избор во зависност од дејноста со која ја обавуваат)

Друштво
Период на известување

Матичен број на друштвото

Биланс на успех (А) (по функција на трошоци)

Р.Б.	Позиција	Податоците се во 000 денари					
		Претходна година		Тековна година		Индекси	
		кумулативно од почетокот на годината	тековно тромесечие	кумулативно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на претходно тромесечие	во однос на претходна година
1	Приходи од продажба	0	0	0	0	0	0
1a	Приходи од продажба на домашен пазар						
16	Приходи од продажба на странски пазар			0			
2	Трошоци на продадени производи и услуги						
3	БРУТО ДОБИВКА	0	0	0	0	0	0
4	Останати оперативни приходи						
5	Останати оперативни расходи						
6	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	0	0	0	0	0	0
7	Финансиски приходи						
8	Финансиски расходи						
9	Добивка/ загуба од редовно работење пред оданочување	0	0	0	0	0	0
10	Данок од добивка						
11	Нето добивка/загуба по оданочување	0	0	0	0	0	0

12	Малцински интерес										0	0	0
13	Нето добивка/загуба за финансиската година		0				0				0	0	0
Анализа на оперативната добивка/загуба по природата на трошоците													
Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекси							
		кумулятивно од почетокот на годината	тековно тромесечие	кумулятивно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на претходна година	во однос на претходно тромесечие						
1	Приходи од продажба					0	0						
2	Останати оперативни приходи					0	0						
3	Набавна вредност на продадените стоки и услуги стоки					0	0						
4	Промени на залихите на готови производи и производството во тек					0	0						
5	Потрошени суровини, материјали и ситен инвентар					0	0						
6	Исправка на вредноста					0	0						
7	Трошоци за вработените					0	0						
8	Трошоци за продажба					0	0						
9	Трошоци за услуги од други					0	0						
10	Останати оперативни расходи					0	0						
11	ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА / ЗАГУБА	0	0	0	0	0	0						

Друштво
Период на известување

Матичен број на друштвото

Биланс на успех (Б) (по природа на трошоци)

Податоците се во 000 денари

Р.Б.	Позиција	Претходна година		Тековна година		Индекси	
		кумулативно од почетокот на годината	тековно тромесечие	кумулативно од почетокот на годината	тековно тромесечие	во однос на претходна година	во однос на претходно тромесечие
1	ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	0	0
2	Приходи од продажба	0	0	0	0	0	0
2а	<i>Приходи од продажба на домашен пазар</i>						
2б	<i>Приходи од продажба на странски пазар</i>			0		0	0
3	Промени на залихите на готови производи и производството во тек					0	0
4	Останати оперативни приходи					0	0
5	ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0
6	Набавна вредност на трговски стоки						
7	Потрошени материјали, ситен инвентар и услуги	0	0	0	0	0	0
7а	<i>Потрошени материјали и ситен инвентар</i>						
7б	<i>Услуги</i>					0	0
8	Промени на залихите на готови производи и производството во тек						
9	Трошоци за вработените						
10	Амортизација, оштетување на средства и резервирања	0	0	0	0	0	0
10а	<i>Амортизација</i>						
10б	<i>Нето Загуби поради оштетување на средства</i>						

Друштво
Период на извештување

Матичен број

Биланс на состојба

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
СРЕДСТВА			
ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА	0	0	0
Нематеријални средства			0
Недвижности, постројки и опрема			0
Вложувања во подружници			0
Вложувања во придружени претпријатија			0
Вложувања во хартии од вредност			0
Останати материјални средства			0
Останати долгорочни побарувања			0
Одложено даночно средство			0
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	0	0	0
Залихи			0
Побарувања од купувачите			0
Останати побарувања			0
Краткорочни вложувања			0
Пари и парични еквиваленти			0
ВКУПНО СРЕДСТВА	0	0	0
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА			0
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
КАПИТАЛ	0	0	0
Акционерски капитал			0
Резерви			0
Акумулирана добивка (загуба)			0
Малцински удел			0

ОБВРСКИ		0	0	0
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ		0	0	0
Обврски спрема добавувачи и останати обврски				0
Обврски за краткорочни кредити				0
Краткорочни резервирања				0
Обврски кон државата				0
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ		0	0	0
Обврски за долгорочни кредити				0
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски				0
Останати долгорочни резервирања				0
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		0	0	0
ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА				0

Друштво
Период на известување

Матичен број

Извештај за паричниот тек

Податоците се во 000
денари

Позиција	Претходна година	Тековна година	Индекси
A) Парични текови од оперативни активности	0	0	0
Нето добивка/загуба после оданочување		0	0
Прилагодување за:			0
Амортизација			0
Оштетување на средства и резервирања			0
Зголемување/намалување на залихи			0
Зголемување/намалување на купувачите			0
Зголемување/намалување на побарувања за аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни побарувања			0
Зголемување/намалување на АВР			0
Зголемување/намалување обврски спрема добавувачите			0
Зголемување/намалување обврски за примени аванси			0
Зголемување/намалување на останати краткорочни обврски			0
Зголемување/намалување на ПВР			0
Расходи/приходи од камати			0
Исплатени/наплатени дивиденди			0
Расходи за платен данок			0
Капитална добивка/загуба од продажба на основни средства			0
Капитална добивка/загуба од продажба на вложувања			0
Останати парични приливи и одливи од оперативни активности			0

<u>Б) Парични текови од инвестициони активности</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Набавки на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.			0
Продажба на недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства и сл.			0
Парични приливи од продажба на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични исплати за стекнување на сопственички или должнички хартии од вредност на други правни лица и учество во заеднички вложувања			0
Парични аванси и заеми дадени на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Парични приливи од наплата на дадени аванси и заеми на други лица (освен оние од финансиски институции)			0
Приливи/ одливи од камати			0
Приливи/ одливи од дивиденди			0
Останати парични приливи и одливи од инвестициони активности			0
<u>В) Парични текови од финансиски активности</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Парични приливи од зголемување на капиталот преку издавање на акции или други сопственички хартии од вредност			0
Парични исплати за враќање на заеми			0
Парични приливи од издадени должнички хартии од вредност и останати земени краткорочни и долгорочни кредити и заеми			0
Стекнување на малцински интереси			0
Исплатена дивиденда			0
Откуп / продажба на сопствени акции			0
Парични исплати за намалување на обврските по основ на финансиски лизинг			0
<u>Зголемување/намалување на паричните средства</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Парични средства на почеток на годината</u>			0
<u>Г) Парични средства на крајот на годината</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Друштво
Период на известување

Матичен број

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година						0
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година						0
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви на банката						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0

Прилог 4

а) Известување за голема зделка/и

Реден број и година на известување

Назив и седиште на АД со посебни обврски за известување

Назив на органот кој ја донел одлуката за склучување на голема зделка/и

Предмет на зделката

Вредност на зделката или меѓусебно поврзани зделки кои се однесуваат на заем, кредит, залог и гаранција, односно зделки кои се однесуваат на стекнување или отуѓување (вклучително и можно отуѓување) директно или индиректно на имот на друштвото чија што вредност изнесува најмалку 20% и повеќе од сметководствената вредност на имотот на друштвото определена врз основа на последните финансиски извештаи на друштвото² со исклучок на зделките поврзани со стекнување преку запишување обични акции на друштвото и зделки поврзани со стекнување конвертибилни обврзници.

1) апсолутен износ _____

2) релативен износ _____

Деловоден број и датум на изготвување на известувањето

Одговорно лице на друштвото (име, презиме и функција на лицето)

² Во случај на отуѓување или создавање на можност за отуѓување на имот, вредноста на овој имот се утврдува врз основа на последните ревидирани извештаи на друштвото кое известува и во случај на стекнување имот, цената на имотот што се купува споредена со книговодствената вредност на имотот на друштвото

б) Известување за зделка/и со заинтересирана страна/и

Реден број и година на известување

Назив и седиште на АД со посебни обврски за известување

Назив на органот кој ја донел одлуката за одобрување на зделката со заинтересирана страна³

Предмет на зделката

Вредност на зделката или меѓусебни зделки со заинтересираната страна (заем, кредит, залог, гаранција, стекнување или оутѓување (вклучително и можно отуѓување) директно или индиректно на имот на друштвото)

1) апсолутен износ _____

2) релативен износ _____

Заинтересирана страна (име, презиме, функција во друштвото односно својство, и интерес во зделката/конфликт на интерес

Број на акции и процентуално учество на заинтересираната страна во основната главнина на друштвото

Деловоден број и датум на изготвување на известувањето**Одговорно лице на друштвото (име, презиме и функција на лицето)**

³ Собранието на акционери ја одобрува секоја зделка со заинтересирана страна со мнозинство гласови на сите акционери кои немаат интерес акои поседуваат акции со право на глас, ако:

- Вредноста на имотот на кој се однесува ваквата зделка изнесува најмалку 2% од книговодствената вредност на имотот на вредност според последните ревидирани извештаи на друштвото кое известува или во однос на понудената цена кога треба да се купи имот;
- Зделката односно зделките се однесуваат на издавање преку запишување или продажба на акции што изнесуваат најмалку 2% од обичните акции на друштвото, преостанати во наведени период и хартиите од вредност кои можат да се конвертираат во акции со право на глас и
- Зделката однос зделките се однесуваат на издавање преку запишување ковертибилни обврзници што може да се конвертираат во обични акции и изнесуваат најмалку 2% од издадените обични акции на друштвото, и ако во исто време, претходно издадените обични акции во серии се конвертибилни во акции.

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

2242.

Врз основа на член 14 став 3 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), Комисијата за спроведување на избори на член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите, на ден 10.07.2008 година, го донесе следното

**РЕШЕНИЕ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР
ЗА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ОД РЕДОТ НА СУДИИТЕ ОД
АПЕЛАЦИОНО ПОДРАЧЈЕ БИТОЛА**

I

Се спроведува дополнителен избор за 1 (еден) член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите од Апелационо подрачје Битола.

II

Изборот ќе се одржи на ден 30.09.2008 година.

III

Решението ќе го спроведе Комисијата за спроведување на избори на член на Судскиот совет на Република Македонија од редот на судиите.

IV

Решението влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 07-1573/1 Комисија за спроведување избор
3 септември 2008 година на член на Судскиот совет
Скопје на Република Македонија
од редот на судиите
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

2243.

Врз основа на член 19, алинеја 7 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2006, 36/2007 и 106/08) и член 4, став 3 од Правилникот за начин и постапка за утврдување и одобрување на користење на повластена тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена од фотоволтаични системи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2008) Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 04.09.2008 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА
ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ПРОИЗВЕДЕНА И ИСПОРАЧАНА ОД ФОТОВОЛТАИЧНИ
СИСТЕМИ**

Член 1

Повластената тарифа за продажба на електричната енергија произведена и испорачана од фотоволтаични системи се утврдува да изнесува:

Група	Инсталирана моќност	Повластена тарифа (€cents/kWh)
I.	≤ 50 kW	46,00
II.	> 50 kW	41,00

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 02-1453/1
4 септември 2008 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

2244.

Врз основа на член 19 алинеја 4 и член 141 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2006, 36/2007 и 106/08) Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 4 септември 2008 година, донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ И
ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА
ТАРИФА ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ФОТОВОЛТАИЧНИ
СИСТЕМИ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредува начинот на утврдување на повластена тарифа за електрична енергија произведена од фотоволтаични системи (во понатамошниот текст: повластена тарифа), како и постапката за одобрување на користењето на повластената тарифа.

Фотоволтаичен систем во смисла на овој правилник е систем составен од фотоволтаични модули кои директно ја претвораат сончевата светлина во електрична енергија.

Повластената тарифа од став 1 на овој член можат да ја користат производителите на електрична енергија од фотоволтаични системи кои што се стекнале со својство на повластен производител.

Член 2

Овој правилник има за цел да обезбеди:

- поттикнување на нови инвестиции за искористување на расположивата сончева енергија, како обновлив извор на енергија;
- услови за заштита и унапредување на животната средина;
- услови за примена на начелата за објективност, недискриминираност и транспарентност во постапката за утврдување и одобрување на користењето на повластената тарифа.

Член 3

Повластената тарифа претставува регулирана тарифа на електрична енергија, утврдена и објавена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), по која испорачаните количини на електричната енергија од повластениот производител, ќе се откупуваат од страна на операторот на пазарот на електрична енергија.

Повластените тарифи од ставот 1 на овој член се однесуваат на количините на електричната енергија испорачана од фотоволтаични системи приклучени на дистрибутивниот систем кои се стекнале со својство на повластен производител во согласност со закон.

Повластениот производител е должен за период од 20 години да ја користи повластената тарифа одобрена од Регулаторната комисија за енергетика.

Операторот на пазарот на електрична енергија е должен да ја откупи целокупната количина на електрична енергија испорачана од повластениот производител, по повластената тарифа која со одлука на Регулаторната комисија за енергетика му е одобрена на повластениот производител за користење.

II. УТВРДУВАЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА

Член 4

При утврдувањето на повластената тарифа за електрична енергија произведена од фотоволтаични системи, треба да се има во предвид потребата за обезбедување на годишен приход кој ќе овозможи надоместување на инвестиционите и оперативните трошоци на повластениот производител и ќе му обезбеди соодветен принос на капитал.

Повластената тарифа ја утврдува Регулаторната комисија за енергетика во зависност од инсталираната моќност на фотоволтаичниот систем според следната табела:

Група	Инсталирана моќност
I.	$\leq 50 \text{ kW}$
II.	$> 50 \text{ kW}$

Повластената тарифа ја утврдува Регулаторната комисија за енергетика со одлука која што се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 5

Повластената тарифа утврдена во одлуката од член 4 став 3 на овој правилник се изразува во евро центи за испорачан киловат час електрична енергија (cents/kWh).

Член 6

Регулаторната комисија за енергетика е должна најмалку еднаш во период од три години да изврши оценка на состојбите настанати со примената на повластената тарифа утврдена во одлуката од член 4 став 3 на овој правилник и доколку се утврди дека постои потреба, да донесе одлука за промена на повластена тарифа.

Повластениот производител на кој му е одобрено користење на повластена тарифа во периодот пред донесување на одлуката од став 1 на овој член, нема право да поднесе барање за користење на повластена тарифа утврдена со новата одлука.

Член 7

Купопродажбата на електричната енергија произведена и испорачана од фотоволтаичен систем, ќе се врши по одобрената повластена тарифа утврдена согласно членот 15, алинеја 4 од овој Правилник, по средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на изготвувањето на фактурата.

Пресметката на надоместокот за испорачаната количина електрична енергија од повластениот производител се врши во рок од пет дена по истекот на секој месец од календарската година, согласно измерените испорачани количини електрична енергија во претходниот месец.

Надоместокот од став 2 на овој член се пресметува како производ на измерените испорачани количини на активна електрична енергија и одобрената повластена тарифа.

III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА

Член 8

Секој производител на електрична енергија, кој што се стекнал со својство на повластен производител врз основа на акт издаден од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, може до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе Барање за одобрување на користење на повластената тарифа, утврдена и објавена во согласност со овој правилник.

Барањето од ставот 1 на овој член се однесува за одобрување на користење на повластена тарифа утврдена со одлука на Регулаторната комисија за енергетика која што важела на денот на издавање на одобрението за градење на фотоволтаичниот систем.

Барањето за одобрување на користење на повластената тарифа од ставот 1 на овој член може да се поднесе најдоцна шест месеци по добивањето на одобрение за употреба на фотоволтаичниот систем.

Член 9

Кон Барањето од член 8 на овој правилник барателот е должен да ги достави следните податоци и документи:

- евидентниот број и датумот на издавањето на лиценцата за вршење на дејноста производство на електрична енергија;

- копие од актот издаден од Агенцијата за енергетика на Република Македонија за стекнување со својство на повластен производител;

- копие од издаденото одобрение за градење.

Приложените копии од документите од ставот 1 на овој член треба да бидат заверени од нотар.

Член 10

Постапката за одобрување на користење на повластена тарифа отпочнува со денот на приемот на барањето во архивата на Регулаторната комисија за енергетика.

Регулаторната комисија за енергетика е должна во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето, да го разгледа барањето, да донесе заклучок за утврдување на комплетноста на барањето и заклучокот да го достави до барателот.

Регулаторната комисија за енергетика може пред донесување на заклучокот од став 2 на овој член, да го повика барателот на заеднички состанок за дополнителни информации, податоци и појаснувања во врска со поднесеното барање.

Доколку барателот во рок од седум дена во целост не постапи по заклучокот од став 2 на овој член, Регулаторната комисија за енергетика во рок од три дена ќе донесе решение за отфрлање на барањето како нецелосно.

Ако барањето е комплетно, Регулаторната комисија за енергетика ќе донесе заклучок за комплетноста на барањето и за отпочнување на постапка за јавна расправа по барањето.

Член 11

Со заклучокот од член 10 став 5 на овој правилник, Регулаторната комисија за енергетика ќе го задолжи Барателот, во рок од три работни дена да подготви текст на Известување за барањето кое на свој трошок треба да објави во најмалку два дневни весници, од кои најмалку во еден од весниците што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Известувањето за барањето, барателот едновременно го доставува и до Регулаторната комисија за енергетика заради објавување на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика.

Известувањето за барањето треба да содржи податоци од барањето, причините поради кои е поднесено барањето, начинот и рокот во кој заинтересираните физички и правни лица можат да достават мислење, како и адресата на Регулаторната комисија за енергетика до која се доставуваат мислењата.

Рокот за доставување на мислењата од заинтересираните физички и правни лица не може да биде подолг од пет дена од денот на објавувањето во дневните весници.

Член 12

Регулаторната комисија за енергетика е должна во рок од 3 дена по истекот на рокот за доставување на мислењата од заинтересираните физички и правни лица, да му достави на барателот копии од сите добиени мислења во врска со објавеното барање и да свика подготвителна седница која треба да се одржи најдоцна до истекот на 20 дена од денот на доставување на заклучокот од член 10 став 5 на овој правилник.

За присуство и учество на подготвителната седница се покануваат овластени претставници на заинтересирани претпријатија, институции и организации.

Член 13

Регулаторната комисија за енергетика е должна најдоцна во рок од пет дена од завршувањето на подготвителната седница да одржи редовна седница на која ќе донесе одлука по барањето за одобрување на користење на повластена тарифа.

Одлуката од став 1 на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 14

Одредбите од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, бр. 01-171/1 од 29.12.2003 година, соодветно се применуваат на организирањето и одржувањето на подготвителната седница и редовната седница на Регулаторната комисија за енергетика.

Член 15

Одлуката за одобрување на користење на повластена тарифа ги содржи следните податоци:

- Податоци за повластениот производител;
- Податоци за локација на фотоволтаичниот систем;
- Инсталирана моќност на фотоволтаичниот систем, изразена во киловати (kW);
- Одобрена повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител, изразена во евро центи за испорачан киловат час електрична енергија (€cents/kWh);
- Применета технологија за производство на електрична енергија;
- Датум на отпочнување на користење на повластената тарифа;
- Датум на престанок на користење на повластената тарифа.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 16

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1452/1
4 септември 2008 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

2245.

Врз основа на член 14 точка а) и член 45, а во врска со член 44 и член 48 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на 01.09.2008 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НИВОТО НА ДЕТАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО ЌЕ БИДАТ ОБЈАВЕНИ ВО РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА ЗА РАЗВРЗАН ПРИСТАП НА ЛОКАЛНА ЈАМКА И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЈАВУВАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Предмет

Со овој правилник се пропишува нивото на деталност на информациите содржани во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка (во натамошниот текст: референтна понуда) и начинот на нивното објавување од страна на операторот со значителна пазарна моќ на пазарите за јавни фиксни говорни телефонски мрежи и услуги (во натамошниот текст: Оператор), содржината на референтната понуда, реализацијата на разврзан пристап на локална јамка, како и начинот и постапката за склучување на општиот договор за разврзан пристап на локална јамка, постапката за одобрување на референтната понуда од Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенција) и доставување на извештаи.

Член 2

Дефиниции и појаснувања

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот за електронските комуникации, се употребуваат и дефиниции и појаснувања со следното значење:

(а) локална јамка (local loop) е физичко комуникациско коло од упредени метални парици со кое се поврзува крајна точка на мрежата која е во просториите на претплатникот и главниот разделник или соодветно средство на јавната фиксна телефонска мрежа;

(б) локална под-јамка (local sub-loop) е дел од локалната јамка со која се поврзува крајна точка на мрежата која е во просториите на претплатникот со точка на концентрација или одредена посредна пристапна точка на јавната фиксна телефонска мрежа;

(в) точка за пристап е физички интерфејс поставен на ниво на разделник на пристапната мрежа на Операторот, каде што може да се реализира разврзан пристап на локалната јамка;

(г) главен разделник (MDF – Main Distribution Frame) е место каде локалната јамка е поврзана со претплатничкиот степен на соодветната локална телефонска централа на Операторот;

(д) посреднички разделник (IDF – Intermediate Distribution Frame) е разделник кој е лоциран на посредничката точка за пристап меѓу точката на присуство на претплатникот и главниот разделник каде што може да се воспостави точка за пристап до локалната под-јамка;

(ѓ) преносен разделник (HDF- Hand-over Distribution Frame) е разделник каде што опремата на операторот-корисник се поврзува на главниот или на посредничкиот разделник со користење на кабли за внатрешно или надворешно поврзување;

(е) кабли за внатрешно поврзување се упредени метални парици кои го поврзуваат главниот или посредничкиот разделник со просторијата со кабли на Операторот (Operator's cable chamber) или со разделникот за примопредавање кога тој се наоѓа во простор на Операторот (Прилог 1);

(ж) кабли за надворешно поврзување се упредени метални парици кои ја поврзуваат просторијата со кабли на Операторот, во функција на главниот или посредничкиот разделник, со разделникот за примопредавање кога тој се наоѓа надвор од просторот на Операторот (погледнете Додаток 1);

(з) објект на Операторот е објект во кој се наоѓаат главниот или разделникот за примопредавање на Операторот каде што се обезбедува разврзан пристап на локалната јамка;

(с) простор на Операторот е недвижност во сопственост на Операторот којашто ги вклучува: објектот на Операторот, другите објекти, како и неизградениот простор;

(и) разврзан пристап на локална јамка (Unbundled Access to the Local Loop) е целосно разврзан пристап на локална јамка и поделен пристап на локална јамка, при што не се менува сопственоста на локалната јамка;

(ј) целосно разврзан пристап на локална јамка (Full Unbundled Access to the Local Loop) е пристап на оператор-корисник на локална јамка или локална под-јамка на Операторот заради користење на целиот фреквенциски спектар на упредената метални парици;

(к) поделен пристап на локална јамка (Shared Access to the Local Loop) е пристап на оператор-корисник на локална јамка или локална под-јамка на Операторот со кој се овозможува користење на фреквенцискиот спектар на упредените метални парици над говорниот опсег кој Операторот продолжува да го користи за обезбедување на јавни говорни телефонски услуги;

(л) колокација е обезбедување на физички простор и технички средства од страна на Операторот за поставување и поврзување на опремата на операторот-корисник за пристап на локалната јамка;

(љ) физичка колокација е колокација при која опремата на оператор-корисник се сместува во просторијата на главниот разделник на Операторот, а кога за тоа нема простор, Операторот определува простор за поставување на опремата на операторот-корисник во друга просторија во истиот објект во кој се наоѓа и просторијата на главниот разделник;

(м) оддалечена колокација е колокација при која Операторот дава разврзан пристап на локална јамка надвор од објектот каде што се наоѓа главниот разделник, при што опремата на соодветен начин е поврзана со главниот разделник на Операторот;

(н) виртуелна колокација е колокација при која Операторот дава разврзан пристап на локална јамка во просторијата на главниот разделник на Операторот при што операторот-корисник нема пристап до својата опрема;

(њ) LRIC (Long Run Incremental Costs) е методологија за пресметка на долгорочни трошоци;

(м) оператор-корисник (Beneficiary) е оператор на јавна комуникациска мрежа и/или давател на јавни комуникациски услуги кој бара разврзан пристап на локална јамка.

II. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА РАЗВРЗАН ПРИСТАП НА ЛОКАЛНА ЈАМКА

Член 3 Принципи

Операторот при обезбедување на разврзан пристап на локална јамка ги применува принципите за:

- недискриминација
- транспарентност
- цени базирани на трошоци
- водење посебно сметководство

Член 4 Недискриминација

(1) Операторот треба да применува исти услови за разврзан пристап на локална јамка под исти околности за сите оператори-корисници кои бараат или кои веќе користат разврзан пристап на локална јамка.

(2) Операторот треба да ги направи достапни за операторите-корисници сите специфични елементи на мрежата, придружната инфраструктура и сите информации и услуги потребни за обезбедување разврзан пристап на локална јамка, според исти услови и квалитет, како што ги нуди за своите сопствени претплатници или за потребите на своите деловни единици или партнери.

Член 5 Транспарентност

(1) Операторот ја објавува референтната понуда на својата веб страна со цел да ја направи достапна за секоја заинтересирана страна.

(2) Операторот ја објавува референтната понуда од став 1 на овој член во рок од 5 (пет) дена од денот на приемот на одобрението донесено од страна на Агенцијата и истата почнува да ја применува првиот ден од наредниот месец.

(3) Операторот за секоја промена на одобрената референтна понуда што ќе ја направи по сопствена иницијатива ја известува Агенцијата и изменетата референтна понуда ја доставува до Агенцијата на одобрување.

(4) Претходно склучените општи договори за разврзан пристап на локална јамка ќе се усогласат со изменетата референтна понуда во рок од 30 (триесет) дена од денот на одобрувањето од страна на Агенцијата.

III. СОДРЖИНА НА РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА

Член 6

Обезбедување на разврзан пристап на локална јамка

Референтната понуда треба да ги содржи сите елементи на мрежата и придружните средства потребни за обезбедување на разврзан пристап на локална јамка и со нив поврзаните услови и цени, а особено треба да содржи:

- а) општи услови за разврзан пристап на локална јамка;
- б) информации за разврзан пристап на локална јамка;
- в) технички можности за обезбедување разврзан пристап на локална јамка;
- г) информации и услови за колокација;
- д) цени;
- ѓ) постапка за барање и обезбедување на разврзан пристап на локална јамка;
- е) склучување на договори;
- ж) сите постапки за обесштетување.

Член 7

Видови на разврзан пристап на локална јамка

(1) Операторот му ги обезбедува на операторот-корисник следните видови на разврзан пристап на локална јамка, согласно условите определени со овој правилник:

- а) целосно разврзан пристап на локална јамка
- б) поделен пристап на локална јамка

(2) Операторот ја управува и одржува локалната јамка или под-јамка, а операторот-корисник ја управува и одржува активната и пасивната опрема за пренос што е поставена на краевите на локалната јамка или под-јамка.

Член 8

Целосно разврзан пристап на локална јамка

Со целосно разврзан пристап на локална јамка, Операторот треба да му овозможи на операторот-корисник користење на целиот фреквенциски спектар на локалната јамка или под-јамка. Операторот-корисник самостојно одлучува за видот на електронските комуникациски услуги кои ќе ги обезбедува преку локалната јамка или под-јамка (Прилог 2, слика 1).

Член 9

Поделен пристап на локална јамка

(1) Со поделен пристап на локална јамка, Операторот треба да му овозможи на операторот-корисник:

а) користење на оние фреквенции од локалната јамка или под-јамка кои се користат за обезбедување широкопојасни комуникациски услуги (broadband), при што Операторот продолжува да ги користи фреквенциите со кои се обезбедуваат услуги за јавна фиксна телефонија. Операторот-корисник самостојно одлучува за видот на електронските комуникациски услуги кои ќе ги обезбедува преку локалната јамка или под-јамка (Прилог 2, слика 2);

б) користење на оние фреквенции од локалната јамка или под-јамка кои се користат за обезбедување широкопојасни комуникациски услуги (broadband), при што Операторот нема да ги користи фреквенциите со кои се обезбедуваат услуги за јавна фиксна телефонија,

со што ќе се обезбеди претплатниците на операторот-корисник да немаат обврска да склучуваат претплатнички договор со Операторот за услуги за јавна фиксна телефонија, т.н. "гол" DSL ("naked" DSL).

(2) Со поделениот пристап на локална јамка од став (1) точка а) од овој член Операторот ги управува и одржува разделниците (splitters) лоцирани на пристапната точка и на местото на присуство на претплатникот, доколку операторот-корисник не побара самиот истите да ги обезбеди и одржува.

(3) Операторот-корисник ги пропишува техничките и комерцијалните услови под кои на претплатниците ќе им обезбедува широкопојасни комуникациски услуги (broadband) и истите ги објавува на својата веб страна.

Член 10

Обврски за разврзан пристап на локална јамка

(1) Операторот обезбедува разврзан пристап на локална јамка на сите точки за пристап на својата мрежа согласно условите утврдени со овој правилник.

(2) Сите ограничувања за обезбедувањето услуги за разврзан пристап на локалната јамка треба да бидат наведени во референтната понуда, вклучително и приближниот датум кога тие ограничувања ќе бидат надминати.

(3) Операторот ја отстранува бета пасивна и активна опрема лоцирана на локалната јамка или под-јамка до која е потребен разврзан пристап доколку со тоа не се предизвикува нарушување во обезбедувањето на постојните услуги.

(4) Операторот треба да му понуди на операторот-корисник пристап до неговите системи за поддршка, системи за информации, како и до неговите бази на податоци за подготвување нарачки, достави, одржување, барања за поправки и фактурирање. За да дозволи пристап, Операторот треба да обезбеди технички спецификации на интерфејсите на своите системи за информации во референтната понуда.

Член 11

Локални јамки или под-јамки што треба да се понудат

За обезбедување на разврзан пристап на локална јамка или под-јамка, а со цел операторот-корисник да пристапи до крајната точка на мрежата лоцирана на страната на претплатникот, Операторот ги понудува:

а) активните физички кола кои се користат од Операторот за обезбедување електронски комуникациски услуги на претплатниците;

б) веќе инсталираните физички кола кои не се користат;

в) другите физички кола кои можат да им бидат дадени на располагање на операторите-корисници со поврзување на делови од веќе инсталирани кола, со градење нови делови на кола на постојната инфраструктура или со градење инфраструктурни капацитети како на пр.воздушни столбови, подземни или надземни цевки, итн.

Член 12

Информации

(1) Операторот во референтната понуда треба да даде детални информации за параметрите за квалитет на услугите кои им ги обезбедува на операторите-корисници.

(2) За секоја промена што Операторот има намера да ја направи на својата мрежа или на местата на кои се реализира разврзан пристап на локална јамка, а која може да влијае врз услугите кои ги обезбедува операторот-корисник, треба да го извести операторот-корисник, најмалку 90 дена пред таа промена да биде направена.

(3) Доколку некој главен или посреднички разделник се исклучува од употреба, операторите-корисници треба да бидат претходно известени, најмалку 12 месеци пред тоа да се случи.

(4) Ако се прави реновирање или надградба на мрежата на Операторот, Операторот треба да ги преземе сите неопходни мерки за да можат операторите-корисници да продолжат со обезбедување на своите услуги преку разврзан пристап на локална јамка согласно утврдените параметри за квалитет.

Член 13

Реализација на разврзан пристап на локална јамка

(1) Операторот започнува да дава разврзан пристап на конкретна локална јамка или под-јамка ако операторот-корисник има писмено барање од претплатникот на кого треба да му обезбеди електронски комуникациски услуги.

(2) Барањето од став (1) на овој член најмалку треба да содржи податоци за идентификација на корисникот и потпис, како и видот на услугата што сака да му биде обезбедена од операторот-корисник.

(3) Доколку операторот-корисник му обезбедува електронски комуникациски услуги на претплатникот преку поделен пристап на локална јамка, а претплатникот доставил барање операторот-корисник да му обезбеди услуги од целосно разврзан пристап на локална јамка или услугите од член 9 став (1) точка б) на овој правилник, кон барањето претплатникот треба да постави и изјава дека е согласен да му се раскине претплатничкиот договор со Операторот. Операторот-корисник може да бара од Операторот со кого претплатникот има склучено претплатнички договор да му даде информација дали претплатникот редовно ги исполнувал обврските од претплатничкиот договор и истото може да претставува основ операторот-корисник да го одбие барањето на претплатникот.

(4) За реализација на целосно разврзан пристап на локална јамка не е предуслов да постои претплатнички договор помеѓу претплатникот и Операторот.

(5) За реализација на поделен пристап на локална јамка согласно член 9 став (1) точка а) на овој правилник, потребно е да постои претплатнички договор помеѓу претплатникот и Операторот. По реализација на поделениот пристап на локалната јамка, претплатничкиот договор помеѓу претплатникот и Операторот за обезбедување говорна телефонска услуга останува во сила.

(6) При реализација на целосно разврзан пристап на локална јамка претплатникот може да добие нов број од операторот-корисник или да го задржи претплатничкиот број од Операторот (пренесување на број).

Член 14

Информации во референтната понуда

(1) Операторот во референтната понуда треба да ги наведе следните информации:

а) список на главни и посреднички разделници во неговата пристапна мрежа;

б) податоци за главните и посреднички разделници во секое географско нумерациско подрачје;

в) доделени серии на претплатнички броеви имплементирани во комуникацискиот центар на секој главен и посреднички разделник;

г) адреси на сите главни и посреднички разделници;

д) број на локални јамки и под-јамки кои се користат во моментот или кои можат да бидат користени, за секој главен и, соодветно, посреднички разделник, како и за преостанатиот период на нивно функционирање;

ѓ) просечната должина на локалните јамки или под-јамки за секој главен разделник;

е) преостанатиот период на функционирање за секој главен и посреднички разделник;

ж) видот и техничките карактеристики на локалните јамки или под-јамки: должина, дијаметар, присуство на каква било пасивна или активна опрема, должина на продолжување (extension length), како и параметрите за квалитет добиени од извршени тестирања;

з) недостатоците кои му се познати на Операторот за секој главен или посреднички разделник, како и за секоја локална јамка или под-јамка;

с) други постојни статистички информации за пристапната мрежа на Операторот.

(2) Информациите од став (1) на овој член Операторот ги ажурира на секои три месеци. Ажурирањето ќе се смета за измена на референтната понуда по сопствена иницијатива.

Член 15

Технички можности

(1) Операторот во референтна понуда треба да ги наведе следните технички можности за обезбедување разврзан пристап на локална јамка:

а) во просторот на Операторот, при што операторот-корисник ќе има колокација во просторот на Операторот;

б) колокација на далечина, при што опремата на операторот-корисник ќе биде лоцирана надвор од просторот на Операторот.

(2) Операторот-корисник може да избере кој било од двата начини за обезбедување разврзан пристап на локална јамка наведени во став (1) на овој член.

Член 16

Кабли за поврзување

(1) На барање на операторот-корисник за реализација на разврзан пристап на локална јамка, Операторот треба да ги постави, тестира и да ги одржува каблите за внатрешно поврзување, преносниот разделник, како и надворешните кабли за поврзување во случај на оддалечена колокација.

(2) Ако операторот-корисник сака самиот да ги обезбеди каблите за надворешно поврзување во случај на оддалечена колокација, Операторот му обезбедува на операторот-корисник физички пристап до кабелските цевки и каблите за да може операторот-корисник да ја поврзе својата опрема.

Член 17

Преносен линк

(1) На барање на операторот-корисник за реализација на разврзан пристап на локална јамка, Операторот треба да постави, тестира и одржува преносен линк меѓу опремата на операторот-корисник и најблиската точка за пристап до мрежата на операторот-корисник (backhaul service).

(2) Ако операторот-корисник сака самиот да го обезбеди преносниот линк наведен во став (1) на овој член со оптички кабел или со метални упредени парици, Операторот обезбедува соодветно физичко поврзување преку неговите кабелски цевки меѓу опремата на операторот-корисник и најблиската шахта (manhole chimney) надвор од просторот на Операторот, или на барање на операторот-корисник го поставува и го одржува таквото поврзување за да може операторот-корисник да ја поврзе својата опрема.

(3) Ако операторот-корисник сака самиот да го обезбеди преносниот линк наведен во став (1) на овој член со радио-линк, Операторот треба да обезбеди соодветно физичко поврзување (оптички кабел, метални упредени парици) меѓу колокациската опрема на операторот-корисник и опремата за радио-пренос во истиот простор на Операторот, или, на барање на операторот-корисник го поставува и го одржува таквото поврзување за да може операторот-корисник да ја поврзе својата опрема.

(4) Операторот треба да му дозволи на операторот-корисник да изгради свои капацитети за директна интерконекција со друг оператор-корисник кому му е доделен простор за колокација во истиот простор на Операторот, вклучувајќи и ситуација кога операторот-корисник сака да го купи преносниот линк наведен во став (1) на овој член од друг оператор-корисник.

Член 18 Дефекти

(1) Ако на некое од средствата што ги обезбедува Операторот настане дефект, Операторот ги презема сите неопходни активности за идентификација и отстранување на дефектот и ги елиминира или ограничи потенцијалните загуби, во рок кој не може да биде подолг од 1 час од известувањето за настанатиот дефект дадено од страна на операторот-корисник или од моментот кога Операторот на било кој друг начин ќе дознае за дефектот.

(2) Најдолгиот рок за отстранување на дефектите е 48 часа за локална јамка и 72 часа за под-јамка за 95% од дефектите, а за 5% од дефектите на локалната јамка или под-јамка е 48 часа од известувањето за дефектот од страна на операторот-корисник или од моментот кога Операторот ќе го открие дефектот на било кој друг начин. Ако резултатите од тестирањата спроведени од операторот-корисник соодветствуваат со резултатите на Операторот, најдолгиот рок за отстранување на дефектот е 24 часа за 95% од случаите и 48 часа за 5% од дефектите.

(3) Доколку дефектот се случи во просторот на Операторот, најдолгиот рок за отстранување на дефектот е 3 часа од известувањето за дефектот од страна на операторот-корисник или од моментот кога Операторот ќе го открие дефектот на било кој друг начин.

(4) Надоместокот за отстранување на дефектот целосно ќе биде на товар на Операторот, освен ако се докаже дека операторот-корисник е одговорен за настанатиот дефект.

(5) Доколку Операторот не успее да го запази рокот наведен во став (1) и став (2) на овој член, а операторот-корисник го отстрани дефектот на своја сметка според условите одредени од Операторот, соодветната сума на истиот ќе му биде надоместена од Операторот.

(6) Казните за пречекорување на рокот за поправање на дефектите ќе бидат определени од страните во општиот договор за разврзан пристап на локална јамка

и истите најмалку треба да ја покријат штетата што му е нанесена на операторот-корисник предизвикани од дефектот или изгубената добивка од услугите преку разврзаниот пристап на локална јамка за тој период.

Член 19 Простор за колокација

Операторот треба да му понуди на операторот-корисник можност за поставување и поврзување на опремата потребна за обезбедување разврзан пристап на локална јамка во просторот за колокација.

Член 20 Видови колокација

(1) Физичка колокација се реализира во просторот на Операторот на еден од следните начини:

а) без градење на посебна структура за раздвојување и заштита на опремата на операторот-корисник;

б) со градење на посебна просторија, ограда или друга слична структура за раздвојување и заштита на опремата на операторот-корисник, од страна на операторот-корисник или на сметка на операторот-корисник.

(2) Операторот-корисник може да избере која било од формите за физичка колокација наведени во став (1) на овој член, а Операторот ја прави достапна за операторот-корисник барем една од овие форми, според приоритетите наведени од операторот-корисник.

(3) Виртуелната колокација се реализира во истиот простор каде што работи опремата на Операторот, без градење на посебна структура за заштита, освен ако двете страни не се договорат поинаку.

Член 21 Рок за колокација

Операторот треба да го подготви просторот за колокација во рок од 15 дена од денот на добивањето на барањето од операторот-корисник за конкретната колокација.

Член 22 Одговорност за подготвување на просторот за колокација

(1) На операторот-корисник му е дозволено да ја преземе одговорноста за подготвување на просторот за колокација ако користи претприемачи одобрени од Операторот.

(2) Ако неколку оператори-корисници сакаат да ја преземат оваа одговорност, еден од нив се назначува за да го подготви просторот за колокација, а трошоците се делат меѓу сите оператори-корисници.

Член 23 Пристап до просторот за колокација

(1) Операторот треба да му понуди на операторот-корисник можност самостојно да пристапува до просторот за колокација.

(2) Ако пристапувањето од став (1) на овој член може да претставува значителен ризик за интегритетот на опремата на Операторот и безбедноста на неговата мрежа, страните претходно склучуваат договор за самостојно пристапување на операторот-корисник во просторот за колокација според цени базирани на трошоци, кој го вклучува и пристапувањето во итни случаи за отстранување на дефект.

Член 24

Предуслови за колокација

Операторот треба да му ги обезбеди на операторот-корисник сите предуслови за колокација, како што се електрично напојување, климатизација, греење и средства за пренесување на опремата.

Член 25

Колокација за интерконекција и разврзан пристап

(1) Договорите за колокација, склучени или во постапка на склучување, за обезбедување разврзан пристап на локална јамка нема да влијаат врз договорите за колокација, склучени или во постапка на склучување, за обезбедување интерконекција со мрежата на Операторот.

(2) За добивање разврзан пристап на локална јамка, операторот-корисник може да го користи просторот за колокација за интерконекција во просторот на Операторот, во зависност од случајот.

(3) За интерконекција со мрежата на Операторот, операторот-корисник може да го користи просторот за колокација за обезбедување разврзан пристап на локална јамка, во зависност од случајот.

Член 26

Цени

(1) Операторот во референтна објавува поединечни цени за сите елементи со кои се обезбедува услугата за разврзан пристап на локална јамка, со цел да се овозможи операторот-корисник да не плаќа за елементи на мрежата или придружни средства, кои што не му се нужно потребни за вршење на неговите услуги.

(2) Цените за разврзан пристап на локална јамка што ги нуди Операторот треба да бидат базирани на трошоци.

(3) На барање на операторот-корисник, операторот треба да му овозможи еднократните надоместоци за реализација на разврзан пристап на локална јамка да бидат платени на 36 еднакви месечни рати, доколку општиот договор е склучен за период за и над три години.

(4) При утврдувањето на усогласеноста на обврската од став 2 од овој член, Агенцијата ќе ја користи LRIC методологијата, со можност долгорочната предвидлива вредност на мрежните елементи неопходни за разврзан пристап на локална јамка да се пресметува користејќи ги како основа тековните трошоци на Операторот.

Член 27

Барање и одговор на барање

(1) Барањето за склучување општ договор за разврзан пристап на локална јамка што го поднесува операторот-корисник до Операторот, меѓу другото, треба да содржи:

- а) назив и седиште на операторот-корисник;
- б) потврда за извршена регистрација на нотификација издадена од Агенцијата;
- в) вид на услуги што се обезбедуваат преку разврзан пристап на локална јамка;
- г) вид на разврзан пристап на локална јамка: целосно разврзан или поделен пристап на локална јамка;
- д) адреси на главните разделници од референтната понуда за кои операторот-корисник поднесува барање за пристап на локална јамка;

ѓ) податоци за главните разделници од референтната понуда со соодветниот капацитет за кои се бара колокација и вид на колокација;

е) предвиден (планиран) рок за времетраење на општиот договор.

(2) Операторот на операторот-корисник му доставува одговор во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на барањето за склучување општ договор за разврзан пристап на локална јамка.

(3) Барањето за склучување општ договор за разврзан пристап на локална јамка може да биде одбиено поради основани причини. Одговорот со образложение за одбивањето во писмена форма се доставува до операторот-корисник.

(4) Операторот-корисник има право во рок од 10 дена од приемот на известувањето за одбивање на барањето да побара од Агенцијата да ја утврди неговата основаност.

(5) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето од став 3 на овој член ја утврдува основаноста на одбивањето на барањето. Доколку утврди дека операторот неосновано го одбил барањето, Агенцијата со решение ќе го задолжи операторот во рок од 30 дена да склучи општ договор за обезбедување разврзан пристап на локална јамка.

Член 28

Склучување на општ договор

(1) Операторите склучуваат општ договор за разврзан пристап на локална јамка во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на поднесување на барањето за склучување општ договор за разврзан пристап на локална јамка.

(2) Доколку општиот договор не е склучен во рокот утврден во став (1) на овој член, на барање доставено од еден од операторите, Агенцијата постапува согласно Законот за електронските комуникации.

(3) Општиот договор за разврзан пристап на локална јамка треба да е во согласност со референтната понуда одобрена од Агенцијата и Законот за електронските комуникации и треба да содржи најмалку одредби за:

а) правата и обврските на Операторот и операторот-корисник во однос на претплатникот;

б) услугите и видот на колокацијата кои Операторот ќе му ги обезбедува на операторот-корисник за разврзан пристап на локална јамка;

в) цени;

г) времетраење на општиот договор кое не може да биде пократко од 3 години;

д) начинот и постапката за раскинување и измена на општиот договор за разврзан пристап на локална јамка;

ѓ) сите постапки за обесштетување.

(4) Општиот договор за разврзан пристап на локална јамка меѓу Оператор и оператор-корисник се доставува до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на неговото потпишување во печатена и електронска форма.

(5) Агенцијата ги објави оние делови од општиот договор на својата веб страна кои не се од доверлив карактер согласно одредбите на Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него и друг закон.

Член 29

Склучување на посебни договори

(1) Врз основа на општиот договор, операторот-корисник со Операторот склучува посебен договор за колокација на конкретен главен или посреднички разделник и посебен договор за услуга на разврзан пристап на конкретна локална јамка или под-јамка.

(2) Во посебниот договор за колокација на конкретен главен или посреднички разделник, меѓу другото, се утврдува рокот за имплементација на колокација кој не може да биде подолг од 60 работни дена.

(3) Во посебниот договор за услуга на разврзан пристап на конкретна локална јамка или под-јамка, меѓу другото, се утврдува рокот за имплементација на конкретниот разврзан пристап на локалната јамка или под-јамка, кој не може да биде подолг од 7 работни дена.

(4) Посебните договори треба да содржат и одредби за договорна казна во случај кога Операторот не се придржува кон роковите утврдени во ставот (2) и ставот (3) на овој член.

Член 30

Решавање на спорови

Во случај на спор по одредбите на општиот договор за разврзан пристап на локална јамка или посебните договори од член 29 на овој правилник, Агенцијата по барање на една од страните ќе одлучи согласно одредбите од членовите 122 до 133 на Законот за електронските комуникации.

Член 31

Водење на посебно сметководство

Операторот води посебно сметководство за активностите поврзани за обезбедување на разврзан пристап на локална јамка во согласност со член 47 од Законот за електронските комуникации.

IV. ПОСТАПКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНАТА ПОНУДА

Член 32

Доставување и одобрување

(1) Операторот доставува до Агенцијата предлог на референтната понуда на одобрување.

(2) Агенцијата во рок од 30 дена од денот на приемот на предложената референтна понуда ја разгледува и одобрува референтната понуда или го известува Операторот дека истата не е во согласност со одредбите на Законот за електронските комуникации и овој правилник.

(3) Доколку предложената референтна понуда не е во согласност со одредбите на Законот за електронските комуникации и овој правилник, Агенцијата со известување во писмена форма може да побара Операторот да изврши измени на предложената референтна понуда и во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето да достави изменет предлог на референтна понуда.

V. ОБВРСКА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ

Член 33

Извештај

(1) Податоците од Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник, а кои се однесуваат на квалитетот на целосно разврзан пристап на локална јамка и заеднички пристап на локална јамка, Операторот ги доставува до Агенцијата и ги објавува на својата веб-страница најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година.

(2) Операторот податоците од став (1) на овој член ги доставува до Агенцијата и на нејзино барање во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинитоста на доставените податоци и за таа цел може да бара Операторот да и достави извештаи од направени мерења и друга документација.

VI. ОБВРСКА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

Член 34

Следење на комуникациите

Операторот-корисник на свој трошок обезбедува соодветна опрема и интерфејс за законско следење на комуникациите во согласност со член 115 од Законот за електронските комуникации.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Преодни одредби

“Македонски Телеком” АД за електронски комуникации-Скопје, како оператор со значителна пазарна моќ на пазарите за фиксни говорни телефонски мрежи и услуги согласно член 146 став (1) од Законот за електронските комуникации, треба во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник да и достави на Агенцијата референтна понуда за разврзан пристап на локална јамка усогласена со одредбите на овој правилник.

Член 36

Престанување на важење

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 106/2005).

Член 37


Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

По влегувањето во сила, овој правилник ќе биде објавен и на веб-страницата на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 11-193 Агенција за електронски комуникации
1 септември 2008 година Претседател,
Скопје Софче Јовановска, с.р.


ПРИЛОГ 1




MDF – Главен разделник (Main Distribution Frame)
HDF – Преносен разделник (Hand-over Distribution Frame)
РТ – Крајна точка на мрежата (Terminal Point)

ПРИЛОГ 2

Слика1 – Целосно разврзан пристап на локална јамка



Слика2 – Поделен пристап на локална јамка



ПРИЛОГ 3**КВАЛИТЕТ НА РАЗВРЗАН ПРИСТАП НА ЛОКАЛНА ЈАМКА****А. Рок за изведба на приклучок (период 1 јануари - 31 декември¹)**

Услуга	Рок за изведба на приклучок (во денови) ²	Број на ново изведени услуги ³	Вкупен број на услуги ⁴
Целосно разврзан пристап на локална јамка			
Поделен пристап на локална јамка			
Физичка колокација			
Оддалечена колокација			

Б. Рок за отстранување на пречки (период 1 јануари - 31 декември¹)

Услуга	Рок за отстранување на пречки (во часови) ⁵	Број на пречки
Целосно разврзан пристап на локална јамка		
Поделен пристап на локална јамка		

В. Рок за одговор (период 1 јануари - 31 декември¹)

Услуга	Рок за одговор (во часови) ⁶	Број на пречки
Целосно разврзан пристап на локална јамка		
Поделен пристап на локална јамка		

Г. Нерасположивост на услугата (период 1 јануари - 31 декември¹)

Услуга	Просечна нерасположивост (%) ⁷	Коментар
Целосно разврзан пристап на локална јамка		
Поделен пристап на локална јамка		

ПОЈАСНУВАЊА:

1. Периодот се однесува на календарска година.
2. Рок за изведба на приклучување е времето во кое успешно се остварени 95% од услугите, мерен во календарски денови започнувајќи од денот на поднесување на барањето за приклучување.
3. Број на ново изведени услуги е број на ново изведени услуги (целосно разврзани пристапи на локална јамка, поделени пристапи на локална јамка и колокации).
4. Вкупен број на услуги е вкупен број на услуги (целосно разврзани пристапи на локална јамка, поделени пристапи на локална јамка и колокации).
5. Рок за отстранување на пречки е времето во кое успешно се отстранети 80% од пречките, мерено во часови од времето на пријавување на пречката до времето на отстранување на пречката.
6. Рок за одговор е времето во кое обврзаниот оператор одговорил на 95% од пријавите, мерено во часови од времето на пријавување на пречка до времето на започнување со отстранување на пречката.
7. Просечната нерасположливост на услугата се определува како:

вкупно времетраење на нерасположливост (во часови) за услугата _____ x 100%
разгледуван период (во часови) x број на услуги од ист тип

Времетраењето на нерасположливост започнува со пријавата на пречка и завршува со отстранување на пречката, како и доколку е потребно и известување до корисникот за отстранување на пречката.

2246.

Врз основа на член 14 точка а) и член 51 став 5, а во врска со член 44 и член 45 од Законот за електронските комуникации ("Службен весник на РМ" бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на ден 01.09.2008 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК
КОТ ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИ
МРЕЖНИ СРЕДСТВА**

Член 1

Во Правилникот за пристап и користење на специфични мрежни средства ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2005), член 1 се менува и гласи:

"Со овој правилник се пропишуваат условите за обезбедување на физички пристап и користење на специфични мрежни елементи и придружни средства од страна на оператор со значителна пазарна моќ на релевантен пазар во услови кога Агенцијата ќе оцени дека одбивањето да се даде пристап или поставување на неразумни услови што имаат сличен ефект од страна на операторот со значителна пазарна моќ, би можеле да го попречат создавањето на доволно конкурентен пазар на малопродажно ниво или кога тоа не е во интерес на крајните корисници.

Пристапот до специфични мрежни елементи и придружни средства опфаќа поврзување на опремата на операторот кој бара пристап до физичката инфраструктура на операторот со значителна пазарна моќ, вклучително и до објекти, кабелски канализации и антенски столбови."

Член 2

Во член 2 точка (д) зборот "инсталација" се заменува со зборот "канализација".

Во точка (ѓ) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите "вклучително и средства за интелигентни мрежи или роаминг кај мобилните мрежи."

Член 3

Во член 3 ставот (1) се брише.
Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (1), (2) и (3).

Член 4

Во член 4 став (1) зборовите "друг оператор на јавна комуникациска мрежа" се заменуваат со зборовите "операторот со значителна пазарна моќ" а зборовите на крајот од реченицата "другиот оператор" се заменуваат со зборовите "операторот со значителна пазарна моќ"

Во став (2) зборовите "придружни елементи" се заменуваат со зборовите "придружни средства".

Во став (3) зборовите "технички и финансиски" се заменуваат со зборот "основани".

По став (3) се додаваат два нови става (4) и (5) кои гласат:

"(4) Операторот кој сака да обезбеди пристап до специфични мрежни елементи и/или придружни средства може во рок од 10 дена од приемот на известувањето за одбивање на барањето да побара од Агенцијата да ја утврди неговата основаност.

(5) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на прием на барањето од став (1) на овој член ја утврдува основаноста на одбивањето на барањето. Доколку утврди дека операторот со значителна пазарна моќ неосновано го одбил барањето, Агенцијата со решение ќе го задол-

жи операторот со значителна пазарна моќ во рок од 30 дена да склучи договор за обезбедување пристап до специфични мрежни елементи и/или придружни средства."

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (6) и (7).

Член 5

Во член 6 став (2) се менува и гласи:

"(2) Операторот со значителна пазарна моќ склучените договори за обезбедување пристап до специфични мрежни елементи и/или придружни средства ги доставува до Агенцијата во рок од 5 дена од денот на нивно то склучување. Агенцијата ќе ги објави оние делови од договорите на својата веб страна кои не се од доверлив карактер согласно одредбите од Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него и друг закон."

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

По влегувањето во сила правилникот ќе биде објавен на веб страната на Агенцијата.

Бр. 11-194 Агенција за електронски комуникации
1 септември 2008 година Претседател,
Скопје **Софче Јовановска, с.р.**

2247.

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 51 од Законот за електронските комуникации ("Службен весник на Република Македонија" бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 01.09.2008 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ТЕРМИНИРАНИ И/ИЛИ
ПРЕНОСНИ СЕГМЕНТИ НА ИЗНАЈМЕНИ ЛИНИИ**

**Член 1
Предмет**

Со овој правилник се пропишуваат обврските, начинот и постапката за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии од страна на оператор со значителна пазарна моќ на релевантните пазари за продажба на производи и услуги на големо, број 13 и број 14 (во натамошниот текст: Оператор), со што ќе се овозможи нивно користење од страна на други оператори и/или даватели на јавни електронски комуникациски услуги.

Член 2

Референтен модел на дел од изнајмена линија

Референтен модел на дел од изнајмена линија (Leased Lines Part Circuits-LLPC) претставува наменет линк помеѓу просториите на корисникот на операторот кој што бара обезбедување на изнајмена линија (во натамошниот текст: Барател) и точката за интерконекција (или во близина до) помеѓу Барателот и Операторот кој ја обезбедува услугата и треба да се смета како посебен вид на големопродажба на изнајмена линија која може да се користи од Барателот за да нуди малопродажни услуги на корисници, на други оператори или да ја користи за свои сопствени потреби меѓу другото и за: изнајмени линии, поврзување до стандардна телефонска мрежа, услуги за пренос на податоци или пристап до широкопојасен интернет. Референтниот модел на дел

од изнајмена линија е вклучен во пазарот за големо-продажба на терминирани сегменти на изнајмени линии, а таму каде што е потребно да се обезбеди поголема должина на изнајмената линија е вклучен и на пазарот за големо-продажба на преносни сегменти на изнајмени линии. Истиот се користи за формирање на цените на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии.

Член 3 Принципи

Операторот при обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии ги применува следните принципи за:

- пристап до терминирани и преносни сегменти на изнајмени линии,
- недискриминација,
- транспарентност,
- контрола на цени и обврска за сметководство на трошоци,
- водење на посебно сметководство.

Член 4 Пристап

Операторот треба да ги исполни сите разумни барања за пристап до терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, при што Агенцијата може да му воведо дополнителни обврски определени во член 51 од Законот за електронските комуникации.

Член 5 Недискриминација

Операторот при обезбедувањето на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, треба да применува слични услови во слични околности за субјекти што обезбедуваат слични услуги и треба изнајмените линии за други субјекти да ги обезбедува под еднакви услови и со еднаков квалитет како за своите сопствени услуги или услугите на своите деловни единици или партнери.

Член 6 Транспарентност

(1) Операторот до Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенција) доставува Понуда за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии во рок од 30 (триесет) дена од денот на неговото определување за оператор со значителна пазарна моќ на релевантните пазари за продажба на производи и услуги на големо, број 13 и број 14.

(2) Агенцијата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Понудата од став (1) на овој член, ја разгледува и одобрува Понудата или го известува Операторот дека истата не е во согласност со одредбите од Законот за електронските комуникации и овој правилник.

(3) Доколку Понудата од став (1) на овој член не е во согласност со одредбите од Законот за електронските комуникации и овој правилник, Агенцијата со известувањето во писмена форма може да побара од Операторот да изврши измени на Понудата, со отстранување на неусогласеностите, а Операторот во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на известувањето, да достави изменета Понуда.

(4) Понудата од став (1) на овој член особено треба да содржи и:

а) технички карактеристики, вклучувајќи ги и физичките и електричните карактеристики, деталните технички спецификации и спецификациите за перформансите што важат за крајната точка на мрежата, како и информации за квалитетот на услугата;

б) цени, во кои е вклучен надоместок за почетно приклучување (како на пр. определена опрема, воспоставување на линии, тестирање, ангажирање на човечки ресурси) и месечен надоместок (тековни трошоци за одржување и користење на опрема и обезбедени ресурси), како и можните попусти за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии;

в) услови за обезбедување во кои мора да се содржани најмалку следните елементи:

1) информации во врска со процедурата за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии;

2) рок за обезбедување на пристап до терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии кој се засметува од денот на склучување на договорот за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии и кој мора да биде пократок од роковите утврдени во Прилог 1 на овој Правилник, освен во случај кога Операторот ќе докаже дека не постојат технички услови за да се обезбеди изведба на пристапот во предвидениот рок, што ќе биде одобрено со решение на Агенцијата кое се објавува на нејзината веб страна;

3) времетраење на договорот за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, како и условите и начините за предвремено раскинување или продолжување на истиот;

4) време за отстранување на пречки, кое што се пресметува врз основа на просечно време што му е потребно на Операторот за да ја отстрани пречката и за повторно да ја воспостави изнајмената линија, почнувајќи од времето кога е примено известувањето за пречка, при што се земаат предвид 80% од сите отстранети пречки на изнајмени линии од ист тип во сразмерно долг временски период. Кога за ист вид на изнајмена линија се нудат различни класи на квалитет на поправка, се објавуваат различни времиња за отстранување на пречки; и

г) сите постапки за обештетување.

Член 7 Контрола на цени и обврска за сметководство на трошоци

(1) Цените за терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии што ги обезбедува Операторот треба да се формираат врз база на цените за референтниот модел на дел од изнајмена линија (LLPC) дадени во Прилог 2 на овој правилник. Истите треба да се бидат одраз само на трошоците за основните мрежни елементи и услугите кои се побарани вклучувајќи и разувен поврат на инвестицијата.

(2) Агенцијата при одобрувањето на понудата од член 5 на овој Правилник, а во врска со цените за терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, во зависност од топологијата на мрежата како и од состојбата на пазарот, може да го определи терминираниот сегмент.

(3) Еднократниот надоместок за обезбедување пристап до терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии треба да биде вклучен во месечниот надоместок за изнајмување (месечна рента) доколку договорот за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии се склучува за период за и над 2 години.

(4) Доколку Операторот врз основа на пресметковен систем на трошоци, претходно одобрен од страна на Агенцијата докаже дека примената на цените дадени во Прилог 2 на овој правилник би резултирала во ниво на цени под нивото на цените за ефикасно обезбедување на услуги, вклучувајќи и разумна стапка на поврат на инвестираните средства, тогаш Агенцијата може да определи цени повисоки од цените дадени во Прилог 2 на овој правилник.

Член 8

Водеење на посебно сметководство

Операторот треба да води посебно сметководство за активностите поврзани со обезбедувањето на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии во согласност со одредбите од член 47 на Законот за електронските комуникации.

Член 9

Склучување на договор

(1) Кога до Операторот ќе биде доставено барање за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, Операторот во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето склучува договор со Барателот, освен во случаите предвидени во став (2) на овој член.

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку Операторот смета дека не се исполнети техничките услови за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, во рок од 10 дена од приемот на барањето писмено го известува Барателот за причините за одбивање на барањето.

(3) Барателот има право во рок од 10 дена од приемот на известувањето за одбивање на барањето да побара од Агенцијата да ја утврди неговата основаност.

(4) Агенцијата во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето од став (3) на овој член ја утврдува основаноста на одбивањето на барањето. Доколку утврди дека Операторот неосновано го одбил барањето, Агенцијата со решение ќе го задолжи Операторот во рок од 30 дена да склучи договор за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии и да ја реализира бараната услуга.

(5) Склучените договори од ставовите од (1) до (4) на овој член треба да ги содржат сите елементи од објавената понуда од член 6 од овој Правилник.

(6) Склучените договори од ставовите од (1) до (4) на овој член, Операторот ги доставува до Агенцијата во рок од 5 дена од денот на нивното склучување. Агенцијата ќе ги објави оние делови од договорите на својата веб страна кои не се од доверлив карактер согласно одредбите од Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него и друг закон.

Член 10

Решавање на спорови

(1) Доколку Агенцијата, по службена должност утврди дека договорот за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии не е во согласност со условите утврдени во објавената понуда од член 6 на овој Правилник, ќе донесе решение со кое ќе го задолжи Операторот во рок од 10 дена од денот на приемот на решението да ги отстрани утврдените неправилности.

(2) Во случај на спор по одредбите на договорот за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии, Агенцијата по барање на една од страните ќе одлучи согласно одредбите од членовите 122 до 133 на Законот за електронските комуникации.

(3) Договорот за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии задолжително треба да содржи одредби за договорна казна во случај кога Операторот не се придржува кон предвидениот рок за пристап од член 6 став (4) точка в) алинеја 2) на овој правилник. Договорната казна не може да изнесува помалку од месечниот надоместок за видот на поединечната изнајмена линија за секој ден задоцнување со изведбата на приклучување.

Член 11

Извештај

(1) Операторот треба податоците за квалитет на изнајмените линии утврдени во Прилог 3, кој што е составен дел на овој Правилник, да ги достави до Агенцијата и да ги објави на својата веб-страница најдоцна до 31 март за претходната година.

(2) Операторот податоците од став (1) на овој член ги доставува до Агенцијата и на нејзино барање во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на барањето.

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинитоста на доставените податоци и за таа цел може да бара Операторот да и достави извештаи од направени мерења и друга документација.

(4) Доколку Агенцијата оцени, а условите на пазарот тоа го бараат, Агенцијата може да му наметне на Операторот поинакви мерки на квалитет на изнајмени линии од оние утврдени со овој правилник, а во согласност со препораките на Европската Комисија и најдобрата Европска практика.

(5) Агенцијата на својата веб-страница секоја година ги објавува податоците за квалитетот на изнајмените линии.

Член 12

Преодни одредби

"Македонски Телеком" АД за електронски комуникации-Скопје, како оператор со значителна пазарна моќ на пазарите за изнајмени линии согласно член 146 став (1) од Законот за електронските комуникации, треба во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник да и достави на Агенцијата Понуда за обезбедување на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии согласно со одредбите на овој правилник.

Член 13

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

По влегувањето во сила, овој Правилник ќе биде објавен и на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации.

Број 11-195 Агенција за електронски комуникации
1 септември 2008 година Претседател,
Скопје Софче Јовановска, с.р.

ПРИЛОГ 1

Т А Б Е Л А

со рокови за обезбедување на поединечни видови на изнајмени линии ¹

Капацитет	Рок за изведба
64 kbit/s изнајмени линии	18 календарски денови
2 Mbit/s неструктурирани изнајмени линии	30 календарски денови
2 Mbit/s структурирани изнајмени линии	33 календарски денови
34 Mbit/s неструктурирани изнајмени линии	52 календарски денови

¹ Роковите за изведба на приклучување се превземени од Препораката на Европската Комисија С (2005) 103/1 final од 21 јануари 2005 година

ПРИЛОГ 2**ЦЕНИ ЗА РЕФЕРЕНТНИОТ МОДЕЛ² НА ДЕЛ ОД ИЗНАЈМЕНА ЛИНИЈА (LLPC)³**

Капацитет	Максимален износ на месечниот надомест и 1/24 од еднократниот надомест за поврзување за дел од линијата со должина до 2 km (€)	Максимален износ на месечниот надомест и 1/24 од еднократниот надомест за поврзување за дел од линијата со должина до 5 km (€)	Максимален износ на месечниот надомест и 1/24 од еднократниот надомест за поврзување за дел од линијата со должина до 15 km (€)	Максимален износ на месечниот надомест и 1/24 од еднократниот надомест за поврзување за дел од линијата со должина до 50 km (€)	Максимален износ на еднократниот надомест за поврзување (€)
64 kbit/s	61	78	82	99	542
2 Mbit/s	186	248	333	539	1112
34 Mbit/s	892	963	1597	2539	2831
155 Mbit/s	1206	1332	1991	4144	3144

² Референтниот модел на дел од изнајмена линија е регулиран во Препораката на Европската Комисија C(2005) 951/1 final и од Commission staff working document, Methodology, reference configuration and data of leased lines in Member States

³ Commission staff working document, Methodology, reference configuration and data of leased lines in Member States која се однесува на Препораката на Европската Комисија C (2005)951/1 final.

ПРИЛОГ 3**ПОДАТОЦИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ИЗНАЈМЕНИ ЛИНИИ****А. Рок за изведба на почетно приклучување (период 1 јануари - 31 декември⁴)**

Тип на изнајмена линија	Рок за изведба (во денови) Вкупно ⁵	Рок за изведба (во денови) Национални ⁶	Рок за изведба (во денови) Меѓународни ⁷
64 kbit/s			
2048 kbit/s, неструктурирана			
2048 kbit/s, структурирана			
34 Mbit/s, неструктурирана			
34 Mbit/s, структурирана			
155 Mbit/s			

Б. Рок за отстранување на пречки (период 1 јануари - 31 декември⁴)

Тип на изнајмена линија	Начин на одржување ⁸	Рок за изведба (во денови) Вкупно ⁹	Рок за изведба (во денови) Национални ¹⁰	Рок за изведба (во денови) Меѓународни ¹¹
64 kbit/s				
2048 kbit/s, неструктурирана				
2048 kbit/s, структурирана				
34 Mbit/s, неструктурирана				
34 Mbit/s, структурирана				
155 Mbit/s				

В. Нерасположивост со изнајмени линии (период 1 јануари - 31 декември⁴)

Тип на изнајмена линија	Средно времетраење на нерасположивост (%) ¹²	Коментар
64 kbit/s		

2048 kbit/s, неструктурирана		
2048 kbit/s, структурирана		
34 Mbit/s, неструктурирана		
34 Mbit/s, структурирана		
155 Mbit/s		

Појаснувања:

4. Периодот се однесува на календарска година.
5. Типичен рок за изведба на приклучување е времето во кое успешно се остварени 95% од изнајмените линии, мерен во календарски денови започнувајќи од денот на поднесување на барањето за приклучување.
6. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за националните изнајмени линии.
7. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за меѓународните изнајмени линии.
8. Кога за ист вид на изнајмена линија се нудат различни класи на квалитет на поправка, се објавуваат различните типични времиња за одстранување на пречки. Кога се нуди само една класа на квалитет, таа колона се остава празна.
9. Време за отстранување на пречка е време во кое успешно се отстранети 80% од пречките, мерено во часови од времето на пријавување на пречката до поправка на пречката.
10. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за националните изнајмени линии.
11. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за меѓународни изнајмени линии.
12. Средното времетраење на нерасположливост на изнајмена линија се определува како:

$$\frac{\text{вкупно времетраење на нерасположливост (во часови) за сите изнајмени линии од ист тип}}{\text{разгледуван период (во часови) x број на изнајмени линии од ист тип}} \times 100\%$$

Времетраењето на нерасположливост започнува со пријавата на пречка и завршува со отстранување на пречката, како и доколку е потребно и известување до корисникот за отстранување на пречката.

2248.

Врз основа на член 14 точка а) и член 50 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008) Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 01.09.2008 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА МИНИМАЛЕН ПАКЕТ НА ИЗНАЈМЕНИ ЛИНИИ

Член 1 Предмет

Со овој правилник се пропишуваат обврските, начинот и постапката за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии од страна на оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на мало - број 7 (во натамошниот текст: Оператор).

Член 2 Дефинирање на минимален пакет на изнајмени линии

Минималниот пакет на изнајмени линии со усогласени карактеристики и придружни стандарди е дефиниран во Одлуката на Европската Комисија 2003/548/ЕК од 24 јули 2003 година објавена во “Службен весник на Европската Унија” (О.Ј.Л. 186/43).

Член 3 Принципи

Операторот при обезбедување на минималниот пакет на изнајмени линии од член 2 на овој правилник ги применува принципите за:

- недискриминација
- транспарентност
- контрола на цени.

Член 4 Недискриминација

Операторот при обезбедувањето на минималниот пакет на изнајмени линии од член 2 на овој правилник, треба да применува еднакви услови во еднакви околности за субјекти што обезбедуваат еднакви услуги и треба изнајмените линии за други субјекти да ги обезбедува под еднакви услови и со еднаков квалитет како за своите сопствени услуги или услугите на своите деловни единици или партнери.

Член 5 Транспарентност

(1) Операторот до Агенцијата за електронски комуникации (во натамошниот текст: Агенција) доставува Понуда за обезбедување на минималниот пакет на изнајмени линии од член 2 на овој правилник во рок од 30 (триесет) дена од денот на неговото определување за оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за продажба на производи и услуги на мало - број 7.

(2) Агенцијата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Понудата ја разгледува и одобрува Понудата или го известува Операторот дека истата не е во согласност со одредбите од Законот за електронските комуникации и овој правилник.

(3) Доколку Понудата не е во согласност со одредбите од Законот за електронските комуникации и овој правилник, Агенцијата со известувањето во писмена форма може да побара од Операторот да изврши измени на Понудата, со отстранување на неусогласеностите, а Операторот во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на известувањето, да достави изменета Понуда.

(4) Понудата, одобрена од Агенцијата, Операторот ја објавува на својата веб страна во рок од 5 (пет) дена од денот на одобрувањето и ја применува првиот ден од наредниот месец.

(5) Понудата од став (1) на овој член особено треба да содржи и:

а) Технички карактеристики вклучувајќи ги и физичките и електричните карактеристики, деталните технички спецификации и спецификациите за перформансите што важат за крајната точка на мрежата, како и информации за квалитетот на услугата;

б) Цени за поединечни видови на изнајмени линии од минималниот пакет, вклучувајќи надоместок за почетно приклучување, месечен надоместок и други видови надоместоци, вклучувајќи ги и можните попусти, поединечно за секоја од услугите опфатени во минималниот пакет на изнајмени линии;

в) Услови за обезбедување во кои мора да се содржани најмалку следните елементи:

1) информации во врска со процедурата за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии;

2) рок за изведба на приклучувањето за поединечни видови на изнајмени линии од минималниот пакет, кој се засметува од денот на склучување на договорот за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии и неможе да биде подолг од роковите утврдени во Прилог 1 на овој Правилник, освен во случај кога Операторот ќе докаже дека не постојат технички услови за да се обезбеди изведба на приклучувањето во предвидениот рок, што ќе биде одобрено со решение на Агенцијата кое се објавува на нејзината веб страна;

3) времетраење на договорот за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии, како и условите и начините за предвремено раскинување или продолжување на истиот;

4) време за отстранување на пречки, кое што се пресметува врз основа на просечно време што му е потребно на Операторот за да ја отстрани пречката и за повторно да ја воспостави изнајмената линија, почнувајќи од времето кога е примено известувањето за пречка, при што се земаат предвид 80% од сите отстранети пречки на изнајмени линии од ист тип во сразмерно долг временски период. Кога за ист вид на изнајмена линија се нудат различни класи на квалитет на поправка, се објавуваат различни времиња за отстранување на пречки; и

5) сите постапки за обесштетување.

Член 6 Контрола на цени

Регулацијата на цените за поединечни видови на изнајмени линии од минималниот пакет на изнајмени линии, што го обезбедува оператор со значителна пазарна моќ, ќе го врши Агенцијата во согласност со одредбите од член 49 на Законот за електронските комуникации.

Член 7 Склучување на договор

(1) Кога до Операторот ќе биде доставено барање за обезбедување на минималниот пакет на изнајмени линии од член 2 на овој правилник, Операторот во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на барањето склучува договор со Барателот, освен во случаите предвидени во став 2 на овој член.

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, доколку Операторот смета дека не се исполнети техничките услови за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии, во рок од 10 (десет) дена од приемот на барањето писмено го известува Барателот за причините за одбивање на барањето.

(3) Барателот има право во рок од 10 (десет) дена од приемот на известувањето за одбивање на барањето да побара од Агенцијата да ја утврди неговата основаност.

(4) Агенцијата, во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на барањето од став 3 на овој член ја утврдува основаноста на одбивањето на барањето. Доколку утврди дека Операторот неосновано го одбил барањето, Агенцијата со решение ќе го задолжи Операторот во рок од 30 (триесет) дена да склучи договор за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии и да ја реализира бараната услуга.

(5) Договорот за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии мора да ги содржат сите елементи од објавената понуда од член 5 на овој правилник.

(6) Договорот за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии задолжително треба да содржи и одредби за договорна казна во случај кога Операторот не се придржува кон предвидениот рок за изведба на приклучувањето од член 5, став (2), точка 2.3 алинеја б) на овој правилник. Договорната казна не може да изнесува помалку од месечниот надоместок за видот на поединечната изнајмена линија за секој ден задоцнување со изведбата на приклучување.

(7) Сключените договори за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии, Операторот ги доставува до Агенцијата во рок од 5 дена од денот на нивно склучување. Агенцијата ќе ги објави оние делови од договорите на својата веб страна кои не се од доверлив карактер согласно одредбите од Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него и друг закон.

Член 8 Решавање на спорови

(1) Доколку Агенцијата, по службена должност, утврди дека договорот за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии не е во согласност со условите утврдени во објавената понуда од член 5 на овој Правилник, ќе донесе решение со кое ќе го задолжи Операторот во рок од 10 (десет) дена од денот на приемот на решението да ги отстрани утврдените неправилности.

(2) Во случај на спор по одредбите на договорот за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии, Агенцијата по барање на една од страните ќе одлучи согласно одредбите од членовите 122 до 133 на Законот за електронските комуникации.

Член 9 Извештај

(1) Податоците за квалитет на изнајмените линии утврдени во прилог 2, кој што е составен дел на овој правилник, Операторот ги доставува до Агенцијата и ги објавува на својата веб-страница најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година.

(2) Операторот податоците од став (1) на овој член ги доставува до Агенцијата и на нејзино барање во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на барањето.

(3) Агенцијата ја проверува точноста и вистинитоста на доставените податоци и за таа цел може да бара операторот да и достави извештаи од направени мерења и друга документација.

(4) Доколку Агенцијата оцени, а условите на пазарот тоа го бараат Агенцијата може да му наметне на операторот поинакви мерки на квалитет на изнајмени линии од оние утврдени со овој правилник а во согласност со препораките на Европската Комисија и најдобрата Европска практика.

(5) Агенцијата на својата веб-страница секоја година ги објавува податоците за квалитетот на изнајмените линии.

Член 10 Преодни одредби

"Македонски Телеком" АД за електронски комуникации-Скопје, како оператор со значителна пазарна моќ на пазарите за изнајмени линии согласно член 146 став (1) од Законот за електронските комуникации, треба во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник да и достави на Агенцијата Понуда за обезбедување на минималниот пакет на изнајмени линии согласно со одредбите на овој правилник.

Член 11 Престанување на важење

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и постапката за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии („Службен весник на Република Македонија“, бр.106/2005).

Член 12 Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

По влегувањето во сила, овој Правилник ќе биде објавен и на веб-страницата на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 11-196 Агенција за електронски комуникации
1 септември 2008 година Претседател,
Скопје Софче Јовановска, с.р.

ПРИЛОГ 1

Т А Б Е Л А

со рокови за обезбедување на поединечни видови на изнајмени линии ¹

Капацитет	Рок за изведба
64 kbit/s изнајмени линии	18 календарски денови
2 Mbit/s неструктурирани изнајмени линии	30 календарски денови
2 Mbit/s структурирани изнајмени линии	33 календарски денови
34 Mbit/s неструктурирани изнајмени линии	52 календарски денови

¹ Роковите за изведба на приклучување се превземени од Препораката на Европската Комисија С (2005) 103/1 final од 21 јануари 2005 година

ПРИЛОГ 2

ПОДАТОЦИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ИЗНАЈМЕНИ ЛИНИИ

А. Рок за изведба на почетно приклучување (период 1 јануари - 31 декември²)

Тип на изнајмена линија	Рок за изведба (во денови) Вкупно ³	Рок за изведба (во денови) Национални ⁴	Рок за изведба (во денови) Меѓународни ⁵
Минимален пакет на изнајмени линии			
Говорен опсег, нормален квалитет			
Говорен опсег, посебен квалитет			
64 kbit/s			
2048 kbit/s, неструктурирана			
2048 kbit/s, структурирана			
Изнајмени линии со големи брзини (вон минималниот пакет на изнајмени линии)¹¹			
34 Mbit/s, неструктурирана			
34 Mbit/s, структурирана			
140 Mbit/s, неструктурирана			
140 Mbit/s, структурирана			
155 Mbit/s			

Б. Рок за отстранување на пречки (период 1 јануари - 31 декември²)

Тип на изнајмена линија	Начин на одржување ⁶	Рок за изведба (во денови) Вкупно ⁷	Рок за изведба (во денови) Национални ⁸	Рок за изведба (во денови) Меѓународни ⁹
Минимален пакет на изнајмени линии				
Говорен опсег, нормален квалитет				
Говорен опсег, посебен квалитет				
64 kbit/s				
2048 kbit/s, неструктурирана				
2048 kbit/s, структурирана				
Изнајмени линии со големи брзини (вон минималниот пакет на изнајмени линии)¹⁰				
34 Mbit/s, неструктурирана				
34 Mbit/s, структурирана				
140 Mbit/s, неструктурирана				
140 Mbit/s, структурирана				
155 Mbit/s				

В. Нерасположивост со изнајмени линии (период 1 јануари - 31 декември²)

Тип на изнајмена линија	Средно времетраење на нерасположивост (%) ¹⁰	Коментар
Минимален пакет на изнајмени линии		
Говорен опсег, нормален квалитет		
Говорен опсег, посебен квалитет		
64 kbit/s		
2048 kbit/s, неструктурирана		
2048 kbit/s, структурирана		
Изнајмени линии со големи брзини (во минималниот пакет на изнајмени линии)¹¹		
34 Mbit/s, неструктурирана		
34 Mbit/s, структурирана		
140 Mbit/s, неструктурирана		
140 Mbit/s, структурирана		
155 Mbit/s		

Појаснувања:

2. Периодот се однесува на календарска година.
3. Типичен рок за изведба на приклучување е времето во кое успешно се остварени 95% од изнајмените линии, мерен во календарски денови започнувајќи од денот на поднесување на барањето за приклучување.
4. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за националните изнајмени линии.
5. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за меѓународните изнајмени линии.
6. Кога за ист вид на изнајмена линија се нудат различни класи на квалитет на поправка, се објавуваат различните типични времиња за одстранување на пречки. Кога се нуди само една класа на квалитет, таа колона се остава празна.
7. Време за отстранување на пречка е време во кое успешно се отстранети 80% од пречките, мерено во часови од времето на пријавување на пречката до поправка на пречката.
8. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за националните изнајмени линии.
9. Овој рок е ист како во претходната точка, само се однесува за меѓународни изнајмени линии.
10. Средното времетраење на нерасположивост на изнајмена линија се определува како:

$$\frac{\text{вкупно времетраење на нерасположивост (во часови) за сите изнајмени линии од ист тип}}{\text{разгледуван период (во часови) x број на изнајмени линии од ист тип}} \times 100\%$$

Времетраењето на нерасположивост започнува со пријавата на пречка и завршува со отстранување на пречката, како и доколку е потребно и известување до корисникот за отстранување на пречката.

11. Изнајмените линии со големи брзини не се дел од минималниот пакет на изнајмени линии. Податоците и се потребни на Агенцијата заради контрола на квалитетот

2249.

Врз основа на член 14 точка а), а во врска со член 47 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации, на состанокот одржан на ден 01.09.2008 година донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ПОСЕБНО СМЕТКОВОДСТВО ЗА АКТИВНОСТИТЕ ПОВРЗАНИ СО ИНТЕРКОНЕКЦИЈА И/ИЛИ ПРИСТАП

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1 Предмет

Со овој правилник се пропишува начинот на водење на посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап од страна на оператор со значителна пазарна моќ на релевантните пазари за јавни фиксни говорни телефонски мрежи и услуги или на релевантните пазари на јавни мобилни телефонски мрежи и услуги (во натамошниот текст: Оператор).

Член 2 Појаснувања и дефиниции

Во овој правилник, покрај дефинициите од Законот за електронските комуникации, се употребуваат и дефиниции и појаснувања со следното значење:

а) Деловни активности на основна мрежа (во натамошниот текст основна мрежа) се обезбедување на големопродажни услуги за интерконекција и/или пристап со цел да се овозможи претплатниците од едниот оператор да комуницираат со претплатниците на истиот или други оператори или да пристапат до услугите понудени од друг оператор.

Овие услуги вклучуваат приклучок и пренос на повици, изнајмени линии и пренос на податоци. Дополнително активностите на основната мрежа може да понудат други услуги на операторите.

Сметките за активностите на основната мрежа ги вклучуваат трошоците, приходите и вложениот капитал во врска со обезбедувањето на овие услуги.

б) Деловни активности на пристапна мрежа (во натамошниот текст активности на пристапна мрежа) се обезбедување на поврзување со основната мрежа, и ги вклучуваат и активностите преку кои се обезбедува поврзување на крајни корисници на големопродажен пазар со основната мрежа, како внатрешно така и со други оператори.

Сметките за активностите на пристапната мрежа ги вклучуваат трошоците, приходите и вложениот капитал поврзани со обезбедување и одржување на поврзувањето со основната мрежа.

Активностите на пристапната мрежа ги вклучуваат сите мрежни елементи наменети за крајни корисници, на пример претплатнички картички во комуникациски центар.

в) Деловни активности за малопродажба (во натамошниот текст активности за малопродажба) се обезбедување услуги за крајни корисници, како што се инсталирање на претплатничка линија и телефонски сообраќај, изнајмена линија на малопродажен пазар, јавни говорници, пристап до служба за информации за претплатниците, како и интернет пристап и услуги со посебна цена на чинење (со додадена вредност).

Сметките за активностите за малопродажба ги вклучуваат трошоците, приходите и вложениот капитал коишто произлегуваат од обезбедувањето на овие услуги до крајни корисници.

г) Други деловни активности (во натамошниот текст други активности) се сите други активности кои не се определени во точките а, б, в од овој член на правилникот. Сметките на другите активности ги вклучуваат трошоците, приходите и вложениот капитал поврзани со обезбедувањето на овие активности. Овие активности треба да ги вклучат активностите поврзани со производство, продажба, изнајмување или одржување на опрема, билинг и други активности кои не се поврзани со обезбедување на електронски комуникациски мрежи или услуги.

д) Деловни активности за интерконекција (во натамошниот текст активности за интерконекција) се сите активности поврзани со интерконекција за започнување и завршување на повици во мрежата и транзит на повици низ мрежата на Операторот. Трошоците за интерконекција со електронските комуникациски мрежи на други оператори за завршување на повици започнати во мрежата на Операторот, ќе се запишат на сметките за активностите за интерконекција. Сметките за овие активности за интерконекција ќе ги вклучат трошоците, приходите и вложениот капитал поврзани со активностите за интерконекција.

ѓ) Деловни активности за изнајмени линии (во натамошниот текст активности за изнајмени линии) се сите активности поврзани со обезбедување изнајмени линии во врска со основната мрежа (вклучувајќи ги и терминирани сегменти на изнајмените линии на ниво на основната мрежа). Сметките за активностите за изнајмени линии треба да ги вклучат трошоците, приходите и вложениот капитал поврзани со активностите за изнајмени линии.

е) Трансфер на трошоци се применува за производи и услуги кои активностите на основната мрежа, активностите на пристапната мрежа, активностите за малопродажба и другите активности ги нудат на активностите за интерконекција и активностите за изнајмени линии.

ж) Сметководствен систем на трошоци е збир на правила што го определуваат учеството на приходите, трошоците и капиталот наменет за одредени активности и услуги.

з) Директни трошоци се трошоци кои директно и недвосмислено произлегуваат од обезбедувањето на конкретен производ или услуга на Операторот.

с) Индиректни трошоци се трошоци кои неспорно можат да се поврзат со обезбедувањето на конкретен производ или услуга на Операторот, имајќи го предвид односот меѓу овие трошоци и директните трошоци. Овие трошоци ќе се распределат на релевантниот производ или услуга врз основа на нивниот причинител. Корпоративни општи трошоци, како дел од индиректните трошоци се трошоци кои не произлегуваат од обезбедувањето на конкретен производ или услуга на Операторот на големо или за продажба на мало, но се поврзани со обезбедувањето на конкретниот производ или услуга.

и) Услуги за продажба на големо се јавни комуникациски услуги што ги обезбедува Операторот за други оператори на јавни комуникациски мрежи и/или даватели на јавни комуникациски услуги.

ј) Услуги за продажба на мало се јавни комуникациски услуги што ги обезбедува Операторот за своите крајни корисници.

к) LRIC (Long Run Incremental Costs) е методологија за пресметка на трошоци.

л) Инкремент е определено и конечно количество производи или услуги кои ги дава Операторот. Инкременталниот трошок е трошокот предизвикан од дополнително обезбедување на дефиниран инкремент на услуги, или трошокот што се заштедува кога дефинираниот инкремент на услуги не се обезбедува повеќе. Инкременталниот трошок се добива со додавање или одземање на инкремент од услуги и со идентификување на ефектот врз категории на трошоци, користејќи однос трошок/количество.

II. ОБВРСКИ НА ОПЕРАТОРОТ

Член 3

Сметководствени принципи

Операторот треба водењето на посебното сметководство и извештаите за посебно сметководство да ги изготвува согласно следните сметководствени принципи:

а) Приоритет – запазување на хиерархиската поставеност на редоследот на документите при изготвување на извештаите.

б) Објективност и недискриминација – секое распределување на приходите, трошоците и вложениот капитал да биде објективно и да не оди во полза на кој било оператор, производ, услуга, компонента, активност или расчленета активност.

в) Доследност – изготвувањето на извештаите да биде на ист начин за секоја година. Таму каде што има материјални промени на сметководствените принципи, методите на распределба (алокација) или сметководствените политики кои имаат материјален ефект на информациите искажани во финансиските извештаи на деловните активности, деловите на финансиските извештаи од претходните години каде што има промени да бидат повторно преформулирани.

г) Транспарентност – употребените методи на распределба на приходите, трошоците и вложениот капитал да бидат транспарентни. Трошоците и приходите кои се распределени на деловните активности мора да бидат посебно разграничени.

Член 4

Недозволено субвенционирање

Операторот не може да ги користи приходите добиени од обезбедување производи и услуги на релевантен пазар на кој е определен за оператор со значителна пазарна моќ за покривање на трошоците направени при обезбедување производи и услуги по цени пониски од трошоците на друг потенцијално конкурентен пазар.

Член 5

Посебни сметководствени извештаи

(1) Операторот врши разграничување на неговите приходи, оперативни трошоци и капитални трошоци на деловните активности за основна мрежа, пристапна мрежа, малопродажба и други активности.

(2) Операторот доставува редовни извештаи за биланс на состојба, биланс на успех, парични текови и промените во капиталот и резервите и подготвува и доставува посебни сметководствени извештаи според меѓународните сметководствени стандарди за активностите на основна мрежа, пристапна мрежа, малопродажба и други активности.

(3) Во посебните сметководствени извештаи кои се дадени во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник треба да бидат преставени приходите, трошоците и вложениот капитал коишто се релевантни за услугите на активностите на основна мрежа, пристапна мрежа, малопродажба и други активности. Воедно, сите извештаи треба јасно да го претстават секој трансфер на трошоци. Доколку износот на корпоративните општи трошоци надминува 10% од вкупните трошоци прикажани во сметководствениот извештај, Агенцијата може да побара Операторот да достави детална структура на корпоративните општи трошоци.

(4) Во посебните сметководствени извештаи, Операторот го образложува износот на поврат на вложениите средства применет во пресметката на капиталните трошоци и начинот на негово пресметување.

(5) Посебните сметководствени извештаи, содржат и:

а) Образложение на сметководствените политики користени при изготвувањето на посебните сметководствени извештаи за активностите на основна мрежа, пристапна мрежа, малопродажба и други активности.

б) Изјава за усогласеност на трошоците и приходите претставени во посебните сметководствени извештаи со ревидираната годишна сметка од страна на независен ревизор.

в) Матрица која го сумира вкупниот трансфер на трошоци.

г) Информации за методологијата на распределба на трошоци употребена од страна на Операторот за целите на посебно сметководство. Овие информации ќе бидат на ниво на деталност кое јасно ги покажува врските, на пример, помеѓу трошоците за интерконекција и цените за интерконекција.

д) Извештај за просечните трошоци на мрежните елементи.

(6) Посебните сметководствени извештаи, Операторот ги доставува до Агенцијата секоја календарска година најдоцна до 31 мај во тековната година за претходната година.

(7) Операторите доставуваат посебни сметководствени извештаи за релевантниот пазар на кој се определени за оператори со значителна пазарна моќ.

(8) Посебните сметководствени извештаи треба да бидат ревидирани од независен ревизор, избран од претходно формирана комисија составена од претставници на Агенцијата и Операторот. Трошоците за работа на независниот ревизор се на сметка на Операторот.

(9) Агенцијата може да ги објави оние информации добиени од Операторот кои не се од доверлив карактер согласно одредбите на Законот за електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него и друг закон за да придонесе за отворен и конкурентен пазар.

III РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДИ И ТРОШОЦИ

Член 6

Распределба на приходи

Операторот ги распределува приходите од обезбедување на производи и услуги од деловните активности на производи и услуги на коишто тие се однесуваат врз основа на сметководствените евиденции и податоци од билинг системот. Во оние случаи каде не е можно директно распределување засновано на сметководствени евиденции или податоци од билинг системот, приходите се распределуваат врз основа на причината за нивното настанување.

Член 7

Приходи од почетно приклучување

Операторот ги распределува приходите од почетно приклучување на јавната фиксна/ мобилна мрежа (освен приходите од интерконекција) на активностите за малопродажба.

Член 8

Приходи од користење и вообичаено одржување на приклучоци

Операторот ги распределува месечните приходи од користење и вообичаено одржување на приклучоците на активностите за малопродажба.

Член 9

Приходи од изнајмени линии

Операторот ги распределува приходите од изнајмени линии на активностите за малопродажба.

Член 10

Приходи од разврзан пристап на локална јамка

Операторот ги распределува приходите од разврзан пристап на локална јамка на активностите на пристапната мрежа.

Член 11

Приходи од интерконекција

Операторот ги распределува приходите од интерконекција вклучувајќи ги и еднократните надоместоци за воспоставување на точка за интерконекција и приходите од аспект на количеството на услуги за интерконекција на активностите на основната мрежа.

Член 12

Приходи од повици

Операторот ги распределува приходите од повици респективно на соодветните услуги во рамки на активностите за малопродажба.

Член 13

Приходи од други активности

(1) Операторот ги распределува приходите од другите активности на соодветните услуги распределени во рамки на други активности.

(2) Операторите можат да генерираат приходи од други услуги во согласност со принципот на основа за причинување, Операторот ги распределува на активности на кои што тие припаѓаат. Доколку не се запази овој принцип, тогаш нема да биде прикажана правата состојба на остварување приход на соодветната активност.

(3) Приходот од инвестирање во основни средства се распределува на тие основни средства за кои е наменета инвестицијата. Другите приходи од инвестирање во несоодветни активности се распределуваат на други активности.

(4) Истите принципи се применуваат на приходот остварен од краткорочните инвестиции. Приходот се алоцира на активностите за кои е наменета инвестицијата.

Член 14

Универзална услуга

Доколку Операторот е давател на универзална услуга, средствата што ги добива од фондот на универзална услуга ги распределува на активностите за малопродажба.

Член 15

Распределба на трошоци

Операторот ги распределува трошоците за обезбедување на производи и услуги од деловните единици на производи и услуги на коишто тие се однесуваат врз основа на сметководствените евиденции и податоците од билинг системот. Во оние случаи каде не е можно директно распределување засновано на сметководствени евиденции или податоци од билинг системот, трошоците се распределуваат врз основа на причината за нивното настанување, како и описот на табелите за распоредување од член 17 на овој правилник кои ги идентификуваат односите меѓу трошоците на мрежните елементи и трошоците на услугите.

Член 16

Определување причинители и мерење количество

Операторот го определува степенот до кој инкрементите, услугите и мрежните елементи генерираат специфична категорија на оперативни трошоци со користење на причинители. На овој начин, категории на трошоци се распределуваат на инкременти, услуги и мрежни елементи, во зависност од количеството на нивниот причинител.

Член 17

Табели за распределување на трошоците

Операторот ги распределува трошоците според табелите за распределување на трошоците кои се дадени во Прилог 1 кој е составен дел од овој правилник и кои ги идентификуваат врските меѓу трошоците на мрежните елементи и трошоците на услугите.

Член 18

Однос трошок-количество

Операторот го прикажува односот трошок/количество за секоја категорија на трошоци посебно, што претставува основа за проценување на инкременталните и општите трошоци.

Член 19

Распределба на трошоците на услуги

Операторот, откако ќе го утврди инкременталниот трошок, го пресметува трошокот за секоја од услугите во рамките на инкрементот. Трошоците на овие услуги се одредуваат со целосна распределба на трошоците на инкрементот меѓу услугите кои се во рамките на тој инкремент.

Член 20

Методологија за распределба на трошоци

Операторот трошоците прикажани во посебните сметководствени извештаи од овој правилник ги подготвува за примена на LRIC методологијата. Агенцијата го донесува и јавно го објавува описот на пресметковниот систем

за трошоци според LRIC методологија за оператор со значителна пазарна моќ на релевантните пазари за јавни фиксни телефонски мрежи и услуги и за операторите со значителна пазарна моќ на релевантните пазари за јавни мобилни телефонски мрежи и услуги.

IV ВИДОВИ И КОЛИЧЕСТВО НА УСЛУГИ

Член 21

Видови услуги во големопродажба

Операторот води посебно сметководство за следните услуги во големопродажба:

- а) Услуги за интерконекција
- б) Услуги за транзитирање на сообраќај
- в) Услуги за избор и предизбор на оператор
- г) Останати услуги.

Член 22

Видови услуги во малопродажба

Операторот води посебно сметководство за следните услуги во малопродажба:

- а) Национални повици
- б) Локални повици
- в) Меѓународни повици
- г) Услуги за пристап до служба за информации за претплатниците
- д) Јавни говорници
- ѓ) Изнајмени линии
- е) Пренос на податоци-Интернет
- ж) Дополнителни услуги (услуги со посебна цена на чинење или т.н. услуги со додадена вредност)
- з) Останати услуги.

Член 23

Универзална услуга

За целите на посебно сметководство трошоците кои што произлегуваат од обезбедувањето на универзална услуга и субвенциите што Операторот ќе ги добие како дел од механизмот за компензација, посебно се издвојуваат од останатите трошоците во сметководствените извештаи.

Член 24

Количество на услуги

Количеството на услуги обезбедени за крајните корисници и други оператори на јавни комуникациски мрежи и/или даватели на јавни комуникациски услуги што Операторот го прикажува во посебните сметководствени извештаи е со следната структура:

1. Количество на услуги за продажба на големо изразени во:

- а) број на минути на сите локални повици во мрежата.
- б) број на минути на сите повици што транзитирале низ мрежата одвоено за еден транзит и двоен транзит.
- в) број на минути на сите повици што започнале во мрежата, а завршиле во други јавни мрежи во Република Македонија (фиксни и мобилни).
- г) број на минути на сите повици што започнале во мрежата, а завршиле во јавни мрежи надвор од Република Македонија (фиксни и мобилни).
- д) број на минути на сите повици што завршиле во мрежата, а започнале во други јавни мрежи во Република Македонија (фиксни и мобилни).

ѓ) број на минути на сите повици што завршиле во мрежата, а започнале во јавни мрежи надвор од Република Македонија (фиксни и мобилни).

е) број на активни локални јамки со целосно разврзан пристап на локална јамка.

ж) број на активни локални јамки со поделен разврзан пристап на локална јамка.

2. Количество на услуги за продажба на мало изразени во:

а) број на минути на сите национални повици во мрежата.

б) број на минути на сите локални повици во мрежата.

в) број на минути на сите повици што започнале во мрежата, а завршиле во други јавни мрежи во Република Македонија (фиксни и мобилни).

г) број на минути на сите повици што започнале во мрежата, а завршиле во јавни мрежи надвор од Република Македонија (фиксни и мобилни).

д) број на минути на сите повици што завршиле во мрежата, а започнале во други јавни мрежи во Република Македонија (фиксни и мобилни).

ѓ) број на минути на сите повици што завршиле во мрежата, а започнале во јавни мрежи надвор од Република Македонија (фиксни и мобилни).

е) број на активни претплатнички линии за пристап до јавната телефонска мрежа.

V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 25

Преодни одредби

Агенцијата, во рок од 3 (три) месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник ќе го подготви и на својата веб-страница ќе го објави описот на пресметковниот систем за трошоци според LRIC методологија за операторите со значителна пазарна моќ на релевантните пазари за јавни мобилни телефонски мрежи и услуги. Описот на пресметковниот систем за трошоци според LRIC методологија за операторите со значителна пазарна моќ на релевантните пазари за јавни фиксни телефонски мрежи и услуги, Агенцијата ќе го усогласи со одредбите на овој правилник во рок од 2 (два) месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 26

Престанување на важење

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за начинот за водење на посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/06).

Член 27

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен на веб-страницата на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 11-197 Агенција за електронски комуникации
1 септември 2008 година Претседател,
Скопје Софче Јовановска, с.р.

ПРИЛОГ 1**Посебни сметководствени извештаи
Табели за распределба на трошоци и вложен капитал****Сметководствени извештаи за основната мрежа**

1. Извештај за добивка и загуба за основната мрежа

	Тековна година	Претходна година	
Приходи			
Пренасочени од малопродажба (по видови на услуги)	x	x	
Од други оператори	x	x	
- други оператори	x	x	
- меѓународни оператори	x	x	
- мобилни оператори	x	x	
Вкупни приходи	_____	_____	1
Оперативни трошоци (по видови на услуги)			
- директни трошоци	x	x	
- индиректни трошоци	x	x	
Корпоративни општи трошоци	x	x	
Вкупни трошоци	_____	_____	2
Оперативна добивка (загуба)	_____	_____	3=2-1

2. Извештај за биланс на состојба за основната мрежа

	Тековна година	Претходна година	
Фиксни средства			
Материјални средства	x	x	
Нематеријални средства	x	x	
Инвестиции	x	x	
Вкупни фиксни средства	_____	_____	1
Тековни средства			
Хартии од вредност	x	x	
Побарувања од купувачи	x	x	
Инвестиции	x	x	
Готовина (вклучувајќи готовина во банка или каса)x		x	
Вкупни тековни средства	_____	_____	2
Кредити	_____	_____	3
Резерви	_____	_____	4
Вложен капитал	_____	_____	5=1+2-3-4

3. Поврат на вложените средства за основната мрежа

	Тековна година	Претходна година	
Вложените средства	_____	_____	1
Вложен капитал	_____	_____	2
Поврат на вложени средства (%)	_____	_____	3=1/2

Сметководствени извештаи за пристапна мрежа

1. Извештај за добивка и загуба за пристапната мрежа

	Тековна година	Претходна година	
Приходи			
Пренасочени од малопродажба (по видови на услуги)	x	x	
Од други оператори	x	x	
Вкупни приходи	_____	_____	1
Оперативни трошоци (по видови на услуги)			
- директни трошоци	x	x	
- индиректни трошоци	x	x	
Корпоративни општи трошоци	x	x	
Вкупни трошоци	_____	_____	2
Оперативна добивка (загуба)	_____	_____	3=2-1

2. Извештај за биланс на состојба за пристапната мрежа

	Тековна година	Претходна година	
Фиксни средства			
Материјални средства	x	x	
Нематеријални средства	x	x	
Инвестиции	x	x	
Вкупни фиксни средства	_____	_____	1
Тековни средства			
Хартии од вредност	x	x	
Побарувања од купувачи	x	x	
Инвестиции	x	x	
Готовина (вклучувајќи готовина во банка или каса)x		x	
Вкупни тековни средства	_____	_____	2
Кредити	_____	_____	3
Резерви	_____	_____	4
Вложен капитал	_____	_____	5=1+2-3-4

3. Поврат на вложените средства за пристапната мрежа

	Тековна година	Претходна година	
Вложените средства	_____	_____	1
Вложен капитал	_____	_____	2
Поврат на вложени средства (%)	_____	_____	3=1/2

Сметководствени извештаи за малопродажба

1. Извештај за добивка и загуба за малопродажба

	Тековна година	Претходна година	
Приходи (по видови на услуги)			
- од почетно приклучување	x	x	
- од користење и вообичаено одржување на приклучоци	x	x	
- повици	x	x	
- опрема дадена под закуп и приходи од продажба на опрема	x	x	
- други приходи	x	x	
Вкупни приходи	_____	_____	1
Оперативни трошоци специфични за малопродажба (по видови на услуги)			
- директни трошоци	x	x	
- индиректни трошоци	x	x	
Пренасочени од основна мрежа (по видови на услуги)	x	x	
Пренасочени од пристапната мрежа (по видови на услуги)	x	x	
Корпоративни општи трошоци	x	x	
Вкупни трошоци	_____	_____	2
Оперативна добивка (загуба) (без универзална услуга)	_____	_____	3=2-1
Уплата на универзална услуга	_____	_____	4
Оперативна добивка (загуба) (со универзална услуга)	_____	_____	5=3+4

2. Извештај за биланс на состојба за малопродажба

	Тековна година	Претходна година	
Фиксни средства			
Материјални средства	x	x	
Нематеријални средства	x	x	
Инвестиции	x	x	
Вкупни фиксни средства	_____	_____	1
Тековни средства			
Хартии од вредност	x	x	
Побарувања од купувачи	x	x	
Инвестиции	x	x	
Готовина (вклучувајќи готовина во банка или каса)x		x	
Вкупни тековни средства	_____	_____	2
Кредити	_____	_____	3
Резерви	_____	_____	4
Вложен капитал	_____	_____	5=1+2-3-4

3. Поврат на вложените средства за малопродажба

	Тековна година	Претходна година	
Вложените средства	_____	_____	1
Вложен капитал	_____	_____	2
Поврат на вложени средства (%)	_____	_____	3=1/2

Сметководствени извештаи за други активности

1. Извештај за добивка и загуба за други активности

	Тековна година	Претходна година	
Приходи (по видови на услуги)	x	x	
Вкупни приходи	_____	_____	1
Оперативни трошоци (по видови на услуги)			
- директни трошоци	x	x	
- индиректни трошоци	x	x	
Корпоративни општи трошоци	x	x	
Вкупни трошоци	_____	_____	2
Оперативна добивка (загуба)	_____	_____	3=2-1

2. Извештај за биланс на состојба за други активности

	Тековна година	Претходна година	
Фиксни средства			
Материјални средства	x	x	
Нематеријални средства	x	x	
Инвестиции	x	x	
Вкупни фиксни средства	_____	_____	1
Тековни средства			
Хартии од вредност	x	x	
Побарувања од купувачи	x	x	
Инвестиции	x	x	
Готовина (вклучувајќи готовина во банка или каса)x		x	
Вкупни тековни средства	_____	_____	2
Кредити	_____	_____	3
Резерви	_____	_____	4
Вложен капитал	_____	_____	5=1+2-3-4

3. Поврат на вложените средства за други активности

	Тековна година	Претходна година	
Вложените средства	_____	_____	1
Вложен капитал	_____	_____	2
Поврат на вложени средства (%)	_____	_____	3=1/2

Табели за распределба на трошоци

Категории на оперативни трошоци	Опис	Начин на распределба	Деловни активности
Амортизација	Амортизација	Распределба на амортизацијата на секое основно средство за кое што се однесува	Сите
Набавка и инсталирање на опрема	Трошоци за плати	Директно на мрежните елементи/ друга опрема каде е можно; или распределба врз основа на времето потрошено за инсталирање на опремата	Основна мрежа, пристапна мрежа
	Трошоци за инсталирање, договор и одржување	Директно на мрежните елементи/ друга опрема врз основа на инсталираната опрема или одржување	Основна мрежа, пристапна мрежа
Трошоци за одржување и поправка	Трошоци за плати	Директно на мрежните елементи/ друга опрема каде е можно; или распределба врз основа на времето потрошено за инсталирање на опремата	Основна мрежа, пристапна мрежа
	Други трошоци	Директно на мрежните елементи/ друга опрема	Основна мрежа, пристапна мрежа
Трошоци за мрежно планирање и трошоци за развој	Трошоци за плати и други трошоци	Директно на мрежните елементи/ друга опрема	Основна мрежа, пристапна мрежа
Трошоци за управување со мрежа	Трошоци за плати	Се распределуваат на мрежните елементи/ друга опрема врз основа на времето потрошено од персоналот за управување со секој вид на опрема	Основна мрежа, пристапна мрежа
	Други трошоци	Се распределуваат на мрежните елементи/ друга опрема врз основа на опремата со која се управува	Основна мрежа, пристапна мрежа
Трошоци за маркетинг и продажба	Трошоци за плати	Директно на производи и услуги каде е можно; инаку се распределуваат на производи врз основа на потрошеното време	Малопродажба
	Трошоци за продажба	Се распределуваат на услугата за продажба на опремата на потрошувачите во рамки на други активности	Други активности

	<p>Публикување Промоција Истражување на пазар Надоместоци за дистрибутери Други трошоци</p>	<p>Директно на производи и услуги каде е можно. Инаку, оние трошоци што се однесуваат на промоција и реклама на повеќе услуги треба да бидат распределени на соодветните услуги врз разумна основа</p>	Малопродажба
Трошоци за билинг и трошоци за наплата	Трошоци за плати	Директно на производи и услуги каде е можно; инаку се распределуваат на производи врз основа на потрошеното време	Малопродажба (некои трошоци се распределуваат на основната мрежа)
	Други билинг трошоци (вклучувајќи ги и ненаплатените побарувања)	Директно на производи и услуги каде е можно; инаку се распределуваат помеѓу производи врз основа на искористеност (на пример број на направени фактури)	Малопродажба (некои трошоци се распределуваат на основната мрежа)
Трошоци за услуги на оператор	Трошоци за плати	Директно на услуги каде е можно. Трошоците за плати на персоналот кој што ги спроведува задачите за повеќе видови на услуги на операторот ќе бидат распределувани на соодветните услуги врз основа на времето погрешно во исполнување на различните задачи	Малопродажба
Трошоци за база на податоци	Трошоци за плати и други трошоци	Директно на производи и услуги	Малопродажба
Плаќања кон други оператори	Плаќања за започнување на повик во меѓународен сообраќај	Директно на производи и услуги	Малопродажба
	Плаќања за интерконекциски договори	Директно на производи и услуги	Малопродажба
Трошоци за поддршка	Трошоци за извршување на активности од домен на човечки ресурси	Овие трошоци ќе бидат распределувани на персоналот што ги извршува активностите за операторот што се предмет на активностите на човечки ресурси и ќе бидат распределувани на иста	Сите

		основа како и трошоците за плати на персоналот на човечки ресурси	
	Финансирање и други висококораководни активности на поддршка	Ако се директно поврзани се распределуваат директно на конкретните производи, услуги или активности	Сите
	Трошоци за згради и закуп	Овие трошоци ќе бидат распределувани еднакво како и трошоците за земја и згради	Сите
	Трошоци за компјутерски системи/ ИТ трошоци	Овие трошоци се распределуваат на апликациите водени од операторот врз основа на употребата на системите кои ја подржуваат секоја апликација. Трошоците распределувани на апликациите потоа се распределуваат на оние производи и услуги кои тие ги подржуваат	Сите

Преостанатите нераспределени трошоци ќе бидат идентификувани од страна на обврзаниот оператор а нивниот третман ќе биде предмет на разгледување од страна на АЕК.

Табели на распределба на вложениот капитал

Категории на средства и обврски	Опис	Начин на распределба	Деловни активности
Материјални средства			
Основни средства			
Опрема за комутација (switching equipment)	Опрема за локално поврзување	Каде е можно директно на пристапни или мрежни елементи. Инаку се распределуваат на услугите за локален пристап на мрежа и мрежни елементи врз основа на релевантните трошоци на опремата намената за обезбедување на потрошувачки линии и на делови наменети за насочување на сообраќај респективно. Елементите на мрежата за локално поврзување можат да бидат распределувани на производи и услуги врз основа на употреба изразена во секунди.	Основна мрежа (некои трошоци на пристапната мрежа)
Опрема за комутација (switching equipment)	Опрема за тандем поврзување	Каде е можно директно на мрежни елементи, инаку се распределуваат врз основа на употреба изразена во секунди.	Основна мрежа
	Опрема за меѓународно поврзување	Каде е можно директно на мрежни елементи, инаку се распределуваат врз основа на употреба изразена во секунди.	Основна мрежа
	Опрема за поврзување за специфични услуги на мрежа	Директно на елементите на основната мрежа каде е соодветно/ регулирано или на специфични услуги обезбедени од други мрежи- на пример опремата за поврзување на пренос на податоци ќе бидат распределувани директно на услугите за пренос на податоци	Основна мрежа, други активности
	Друга опрема за	Директно на мрежни елементи каде е можно, инаку	Основна мрежа

	поврзување	се распределува на други мрежни елементи за поврзување врз основа на употреба на опремата	Основна мрежа	
Опрема за пренос	Опрема за пренос осетлива на количество на сообраќај	Директно на мрежни елементи каде е можно, инаку се распределува врз основа на употреба на комуникација на кола	Основна мрежа	
	Кабел и жица	Директно на пристап или мрежни елементи каде е можно, инаку се распределува на елементите врз основа на количина на кабел употребен за обезбедување на различни услуги	Пристапна мрежа Основна мрежа	
	Опрема за локална јамка	Директно на производи каде е можно (на пример посебно идентификувана опрема за ISDN пристап), инаку се распределува меѓу услуги за пристап врз основа на употребените линии	Пристапна мрежа	
	Радио и сателитска опрема	Директно на мрежни елементи каде е можно, инаку се распределува врз основа на употреба на канали	Основна мрежа	
	Опрема за пренос за посебни услуги на мрежата	Директно на специфични не- PSTN/не- ISDN услуги обезбедени преку мрежата - на пример опремата за пренос на податоци директно се распределува на услугите за пренос на податоци	Основна мрежа	
	Меѓународни водови	Директно на мрежни елементи каде е можно, инаку се распределуваат врз основа на употребата	Основна мрежа	
	Други средства на примарната мрежа	Посебна мрежна опрема	Средствата и опремата што се користат исклучиво за обезбедување на една специфична услуга ќе бидат распределувани директно на соодветната услуга, како на пример софистицирана мрежна опрема, опрема за пренос на податоци и опрема за мултимедија	Основна мрежа, други активности
		Опрема за потрошувачите	Директно на производи и услуги	Други активности
		Јавни говорници и соодветна опрема	Директно на услуги	Малопродажба
		Канали	Каналите се распределуваат на кабел и жица поставени во нив и се распределуваат на	Пристапна мрежа, Основна мрежа

Опрема за поддршка	<p>производите на еднаков начин како каблите и жицата</p> <p>Опрема за напојување</p> <p>Системи за управување со мрежа</p>	<p>производите на еднаков начин како каблите и жицата</p> <p>Се распределува на примарните групи на опрема врз основа на употребата на опремата за напојување за да ја поддржи секоја опрема на пример кировати на час. Средствата потоа се распределуваат на производи на еднаков начин како и релевантните примарни групи на опрема.</p> <p>Се распределуваат на примарната опрема на различните мрежи врз основа на употребата на системите за поддршка на секоја поединечна опрема на пример времето потрошено за контролирање на локална, транзитна и меѓународна централа .Трошоците ќе распределени на производи и услуги на еднаков начин како релевантните примарни групи на опрема.</p>	<p>Пристапна мрежа, основна мрежа</p> <p>Основна мрежа</p>
Не- мрежни фиксни средства	<p>Земјиште и згради</p> <p>Компјутерски системи</p>	<p>Се распределуваат на производи, услуги и мрежни елементи врз основа на користениот простор (т.е. е подна површина) за поддршка на секој производ, услуга или мрежни елементи.</p> <p>Се распределуваат на апликациите кои се користат од операторот врз основа на употребата на компјутерите за поддршка на секоја апликација. Трошоците распределувани на апликациите потоа се распределуваат на оние производи и услуги поддржани од тие апликации.</p>	<p>Сите</p> <p>Сите</p>
Нематеријални фиксни средства	<p>Моторни возила</p> <p>Мебел и канцелариска опрема</p> <p>Нематеријални фиксни средства</p>	<p>Се распределуваат на производи и мрежни елементи врз основа на употребата.</p> <p>Се распределуваат на производи и мрежни елементи врз основа на употребата.</p> <p>Директно на производи каде е можно. Некои преостанати или нераспределени средства ќе бидат распределувани на арбитражна основа, со</p>	<p>Сите</p> <p>Сите</p> <p>Сите</p>

		согласност од АЕК.		
	Инвестиции во фиксни средства			
	Финансиски инвестиции	Директно на други активности	Други активности	
	Инвестиции во неповрзани активности	Директно на други активности	Други активности	
	Други инвестиции	Директно на услуги за кои што е наменета инвестицијата, инаку се распределуваат врз основа на употреба	Сите	
Работен капитал	Краткорочни инвестиции (вклучувајќи готовина во банка или каса)	Директно на активности каде е можно, инаку се распределуваат врз основа на оперативните барања на секоја активност	Сите	
	Хартии од вредност	Директно на производи и услуги	Сите	
	Побарувања од купувачи	Побарувањата од купувачи се распределуваат на производи и услуги врз основа на податоци од билинг системот каде е можно. Нераспределениот остаток треба да биде распределен на арбитрарна основа, со согласност од АЕК.	Сите	
	Други побарувања од купувачи	Другите побарувањата од купувачи се расчленуваат на производи и услуги каде е можно. Нераспределениот остаток треба да биде распределен на арбитрарна основа, со согласност од АЕК.	Сите	
	Кредити	Кредитите се распределуваат на производи и услуги каде е можно. Нераспределениот остаток треба да биде распределен на арбитрарна основа, со согласност од АЕК.	Сите	
	Долгорочни резерви	Директно на активностите кои ги зголемуваат резервите	Сите	
	Обврски за даноци и дивиденди	Нема потреба од распределба. Наместо тоа, просечните обврски ќе бидат земени во предвид при разгледувањето на оперативните парични барања на секоја активност	Сите	

Преостанатите нераспределени трошоци ќе бидат идентификувани од страна на обврзаниот оператор а нивниот третман ќе биде предмет на разгледување од страна на АЕК.

Извештај за трошоци на мрежа

	Оперативни трошоци (во ден.)	Вложен капитал (во ден.)	Стапка на поврат %	Капитални трошоци (во ден.)	Вкупно оперативни и капитални трошоци (во ден.)	Вкупен волумен на минути	Просечен трошок ден./минути
Зависни од сообраќајот	X	X	X	X	X	X	X
Преплатничка единица	X	X	X	X	X	X	X
Примарен приклучок	X	X	X	X	X	X	X
Секундарен приклучок	X	X	X	X	X	X	X
Терцијален приклучок	X	X	X	X	X	X	X
Пренос – Не зависи од растојание							
РСУ до							
Примарен/Секундарен Линк	X	X	X	X	X	X	X
Примарен до Примарен Линк	X	X	X	X	X	X	X
Примарен до Секундарен Линк	X	X	X	X	X	X	X
Секундарен до секундарен Линк	X	X	X	X	X	X	X
Секундарен до Терцијален Линк	X	X	X	X	X	X	X
Терцијален до Терцијален Линк	X	X	X	X	X	X	X

Национални повици	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Меѓународни повици	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
(и други соодветни малопродажни услуги)																																								
Услуги од Други Активности																																								
Понуда на апарати (и други соодветни услуги)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
РИО услуги																																								
Завршување на повик																																								
Локално	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Регионално	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
(и други соодветни РИО услуги)																																								

* - Од Извештајот за трошоци на мрежата
 ** - Ибид

Збирен Преглед на Сите Активности

Од / До <input type="checkbox"/>	Пристап (во денари)	Мрежа (во денари)	Малопродажни системи (во денари)	Други Активности (во денари)	Вкупно (во денари)
<input type="checkbox"/>		X	X	X	X
<input type="checkbox"/>	X		X	X	X
<input type="checkbox"/>	X	X		X	X
<input type="checkbox"/>	X	X	X	X	X
ВКУПНО	X	X	X	X	X



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008112